



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 10 јули 1998
Скопје

Број 32

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

990.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Европската инвестициона банка по договор за кредит, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 јули 1998 година.

Број 07-2735/1
1 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Европската инвестициона банка со кредит во износ од 70 милиони ЕКИ, наменет за финансирање на проектот за градба на патните правци Е-65 Скопје – Тетово и автопатот Е-75 за делницата Градско – Демир Капија.

Член 2

Кредитот од членот 1 на овој закон Европската инвестициона банка ѝ го одобрува на Република Македонија со рок на враќање од 20 години во кои се вклучени пет години грејс период и со каматна стапка определена пред секое повлекување на траншите од заемот намалена за 2 процентни поени согласно со одредбите од Протоколот за финансиската соработка во рамките на Спогодбата за соработка склучена меѓу Република Македонија и Европската заедница од 29 април 1997 година во Луксембург.

Поблиските услови и начинот на користење на кредитот од ставот 1 на овој член ќе се утврдуваат со Договорот за заем кој што ќе се склучи меѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка.

Член 3

Кредитот од членот 1 на овој закон Република Македонија ќе го враќа по истекот на грејс периодот во 30 полугодишни рати на 15 април и 15 октомври секоја година од приходите на Фондот за магистрални и регионални патишта и од Буџетот на Република Македонија.

Член 4

Министерот за финансии на Република Македонија ќе склучи договор со Фондот за магистрални и регионални патишта за начинот на евидентирањето, користењето, плаќањето и обезбедувањето на средствата од кредитот од членот 1 на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

991.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТКУП НА ПОБАРУВАЊАТА НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ИРАК И КУВАЈТ, ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за откуп на побарувањата на правните лица од Република Македонија, од Ирак и Кувајт, од страна на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 1998 година.

Број 07-2751/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОТКУП НА ПОБАРУВАЊАТА НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ИРАК И КУВАЈТ, ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој закон се уредува откупот на побарувањата на правните лица од Република Македонија, од Ирак и Кувајт (во натамошниот текст: побарувања на правните лица), од страна на Република Македонија.

Член 2

Предмет на откуп се побарувањата на правните лица пријавени до Комисијата за компензации при Организацијата на обединетите нации во Женева (во натамошниот текст: Комисија за компензации), намалени за досега исплатените средства од Буџетот на Републиката.

Република Македонија врши откуп на побарувањата на правните лица најмногу во висина до 50% од побарувањата од ставот 1 на овој член, односно најмногу во висина до 137,1 милиони САД долари.

Член 3

Република Македонија побарувањата од членот 2 на овој закон ги откупува со дисконт од 60%.

Правните лица донесуваат соодветна одлука дека се согласни да се откупат нивните побарувања во целост или до одреден износ, со дисконт од 60%.

Член 4

Министерот за финансии од име на Република Македонија склучува поединечни договори со правните лица за реализација на откупот од членот 2 на овој закон.

Откупот на побарувањата се врши по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што важи на денот кога се склучува договорот од ставот 1 на овој член.

Правните лица што се јавуваат како носители на побарувањата од Ирак и Кувајт, при склучувањето на договорот од ставот 1 на овој член, до Министерството за финансии ги доставуваат договорите со кои ги регулирале меѓусебните побарувања со другите правни лица со кои ги извршувале работите во Ирак и Кувајт.

Член 5

Република Македонија за откупените побарувања на правните лица им издава бескаматни обврзници.

Член 6

Обврзниците се издаваат во денари, гласат на име и се пренесуваат со индосамент.

Член 7

Обврзниците од член 5 на овој закон, правните лица можат да ги користат за:

– плаќање на неплатени обврски спрема Буџетот на Република Македонија по основа на персонален данок од доход, данок од добивка, данок на промет на производи и услуги и акцизи, пристигнати заклучно со 31 март 1998 година;

– плаќање на неплатени обврски спрема фондовите по основа на придонеси, пристигнати заклучно со 31 март 1998 година;

– плаќање на пристигнати, а неплатени обврски спрема Агенцијата на Република Македонија за санација на банка;

– плаќање на пристигнати, а неплатени обврски спрема Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и

– откуп на државниот капитал во претпријатијата понуден за продажба.

Правните лица ги користат обврзниците за плаќање на обврските по редослед од ставот 1 на овој член. При плаќање на обврските, правните лица се должни да поднесат доказ од надлежна институција дека ги намирале обврските од повисок приоритет.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, правните лица можат да ги користат обврзниците за плаќање на обврски спрема јавните претпријатија, пристигнати до денот на влегување во сила на овој закон.

По целосно плаќање на обврските од ставот 1 на овој член, правните лица можат неискористените обврзници да ги пренесуваат на други правни и физички лица заради нивна употреба при откуп на државниот капитал во претпријатијата понудени за продажба, во процесот на приватизација на правните лица и за плаќање на пристигнати обврски спрема Агенцијата на Република Македонија за санација на банка.

Плаќањето на обврските од ставовите 1, 3 и 4 на овој член има третман на плаќање во готово.

Употребените обврзници за намените од ставовите 1, 3 и 4 на овој член се предаваат на Министерството за финансии во рок од 15 дена од денот на нивната употреба.

Член 8

Работите за издавањето и евиденцијата на обврзниците од име и за сметка на Република Македонија, ги врши Министерството за финансии.

Член 9

Правните лица се должни добиениот надомест по основа на побарувањата од Ирак и Кувајт од Комисијата за компензација, веднаш да го уплатат на сметката на Буџетот на Република Македонија, а најдоцна во рок од пет дена од денот на добивање на надоместот.

Доколку добиениот надомест од ставот 1 на овој член, правните лица не го уплатат на сметката на Буџетот на Република Македонија во утврдениот рок, министерот за финансии ќе издаде налог на Заводот за платен промет да пренесе во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија, средства во висина на издадените обврзници на правните лица.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

992.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 1998 година.

Број 07-2752/1

2 јули 1998 година
Скопје

Претседател на
Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател на
Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО****Член 1**

Во Законот за сметководството („Службен весник на Република Македонија“ број 42/93, 48/93 и 6/95), членот 1 се менува и гласи:

„Правните и физичките лица со седиште во Република Македонија кои вршат дејност утврдена со Законот за национална класификација на дејностите (во националниот текст: субјекти), се должни да водат сметководство во согласност со одредбите на овој закон, доколку поинаку не е уредено со друг закон.“

Член 2

Во членот 2 став 1 зборот „претпријатија“ се заменува со зборовите: „правни лица“, а точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен ако поинаку не е уредено со друг закон.“

Ставовите 2, 3, и 4 се бришат.

Член 3

Во членот 3 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Буџетот на Република Македонија, буџетите на општините, буџетите на фондовите и буџетските корисници на средства, водат посебно сметководство за буџетските средства и за средствата од сопствените приходи.“

Ставот 3 станува став 4.

Член 4

Во членот 3 по став 4, членот 4 по став 10, членот 11 по став 1, членот 27 по став 1, членот 40 по став 5, членот 41 по став 3, членот 42 по став 3, членот 49 по став 4, членот 55 по став 4, членот 69 по став 5, членот 70 по став 3 и членот 71 по став 3 се додава нов став, кој гласи:

„Одредбите од овој член се однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци.“

Член 5

Во членот 4 став 1 по зборот „големи“, се става запирка и се додава зборот „средни“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Распоредувањето од еден субјект во друг, согласно со ставот 1 на овој член, не може да се врши во текот на годината.“

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Среден субјект се смета субјектот кој во секоја од последните две пресметковни години, односно во првата година од работењето задоволил најмалку два од следниве критериуми:

а) просечниот број на вработените врз основа на часови на работа да е до 250 работници;

б) годишниот приход да е помал од 40.000 просечни месечни бруто плати по работник во стопанството на Република Македонија и

в) просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на средствата во активата да е помала од 30.000 просечни месечни бруто плати по работник во стопанството на Република Македонија.“

Во ставот 5, кој станува став 6, по зборот „мали“ се додаваат зборовите: „или средни“.

Во ставовите 7 и 8, кои стануваат ставови 8 и 9, зборовите: „Институцијата за платен промет“ се заменуваат со зборовите: „Носителот на платен промет“.

Ставот 9 станува став 10.

Член 6

Членот 5 се брише.

Член 7

Во членот 7, став 3 се брише.

По ставот 4, кој станува став 3, се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

„Субјектот ги води деловните книги на македонски јазик, со арапски цифри и се изразуваат во денари. Ако користи кратенки, кодови, знаци или симболи, тој мора јасно да го објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во деловните книги и во другите извештаи мораат да бидат целосни и комплетирани, навремени, ажурни и да бидат презентирани редоследно, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Регистриран податок во деловните книги не смее да се менува на начин што подоцна ќе го оневозможи утврдувањето на првобитно регистрираната содржина. Спротивно на овој закон е и вршење на измена или дополнувања извршени на начин што од нивната природа не може да се утврди што е изворна и првобитно внесена (регистрирана) – содржина, а што подоцнежна доавка или измена.“

Ставот 8, кој станува став 10, се менува и гласи:

„Деловните книги и другите извештаи, како и нивното складирање, можат да се водат класично (на картици) или на електронски медиуми, но притоа да се запазат начелата на правилно водење на сметководството. Субјектот е должен, независно од начинот на водењето и чувањето на книгите, во секое време и разумен рок, да обезбеди достапност на истите, да ги чува и да ги заштити во рокот утврден за тоа и мора да гарантира дека тие можат да бидат презентирани во секое време.“

Ставот 9, кој станува став 11, се менува и гласи:

„Министерот за финансии ја пропишува формата и начинот на водење на буџетската евиденција.“

Во ставот 10, кој станува став 12, зборовите: „ставовите 2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „ставот 2“, а зборовите на крајот на реченицата: „односно во кои дејности малите субјекти ги водат деловните книги по системот на просто книговодство“ се бришат.

Член 8

Во членот 8 став 6 се менува и гласи:

„Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на билансните шемии како и содржината на одделните сметки во сметковниот план.“

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Одредбите од ставовите 2 и 6 на овој член се однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци.“

Член 9

Во членот 10 став 2 се брише.

Член 10

Во членот 14 став 1 се менува и гласи:

„Субјектот ја утврдува состојбата на средствата, капиталот, обврските, приходите, расходите и резултатот, со годишната сметка за периодот од 1 јануари до 31 декември.“

Во ставот 2, по зборот „член“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставот 4 се брише.

Член 11

Членот 15 се брише.

Член 12

Членот 16 се менува и гласи:

„Билансот на состојбата и билансот на успехот и извештајот ја сочинуваат годишната сметка.

Малите субјекти од членот 4 на овој закон, не се должни да сочинуваат годишен извештај.

До крајот на јули во тековната година, субјектот изготвува биланс на успехот со полугодишна сметка за периодот јануари – јуни, во функција на членот 39 од Законот за данокот од добивка, кој не се доставува до Управата за јавни приходи и носителот на платниот промет.

Субјектот изготвува биланс на успехот и за пократок период по барање на даночниот орган.

Одредбите од ставовите 2, 3 и 4 на овој член се однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци.“

Член 13

Членот 17 се менува и гласи:

„Годишната сметка се составува согласно со начелата на уредно и правилно водено сметководство.

Годишните биланси и извештајот даваат вистинита, и правична слика за средствата, капиталот, обврските, приходите, расходите и финансискиот резултат.

Кога извештаите од ставот 2 на овој член не обезбедуваат вистинита и правична слика, субјектот мора да даде дополнителни податоци.“

Член 14

Членот 18 се менува и гласи:

„Распоредот на ставките во билансот на состојбата и во билансот на успехот, посебно формата прифатена за нивна презентација, не смеат да се менуваат од една во друга година.“

Член 15

Во членот 19 став 1 се менува и гласи:

„Субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци, со годишната сметка изготвуваат и извештај за паричните текови од работењето, кој не се доставува до Управата за јавни приходи и носителот на платниот промет.“

Во ставот 2, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и формата и содржината на извештајот за парични текови.“

По ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбата од став 2 на овој член се однесува и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци.“

Член 16

Членот 20 се брише.

Член 17

Членот 21 се менува и гласи:

„Годишниот извештај мора да даде вистинит и правичен преглед на развојот на деловниот потфат на субјектот и на неговата финансиска состојба.“

Извештајот содржи и податоци за:

- 1) состојбата на субјектот во изминатата деловна година и сите важни настани што се случиле по завршувањето на деловната година на која се однесува годишната сметка;
- 2) веројатниот иден развој на субјектот и
- 3) активностите во сферата на истражувањето и развојот“.

Член 18

Во членот 32 став 4 по зборот „приход“ се става записка и се додаваат зборовите: „освен кај корисници на Буџетот, односно фондовите, доколку не се обезбедени средства од Буџетот, односно фондовите“.

Во ставот 5 по зборот „расходи“ се става записка и се додаваат зборовите: „освен кај корисници на Буџетот, односно фондовите, доколку не се обезбедени средства од Буџетот, односно фондовите“.

Ставот 6 се менува и гласи:

„Амортизационите стапки самостојно ги утврдува субјектот, со тоа што за годишната сметка се применуваат годишните амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата.“

По ставот 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„Одредбите од ставовите 6 и 7 на овој член се однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци.“

Член 19

Во член 37 став 1 точка 2 по заградата се додаваат зборовите: „и книгите во библиотеките“.

Член 20

Во членот 43 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Одредбите од ставовите 4 и 5 на овој член се однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци“.

Ставовите 6 и 7 се бришат.

Член 21

Во членот 44, став 1 точката на крајот на реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен ако поинаку не е уредено со друг закон“.

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Одредбите од ставовите 4 и 5 на овој член се однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци“.

Член 22

Во членот 52 став 5 се брише.

Член 23

Членовите 53 и 54 се бришат.

Член 24

Во членот 62 став 1 зборовите: „на продадените учиноци“ се заменуваат со зборовите: „од работењето“, а точката на крајот на реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен ако поинаку не е уредено со друг закон.“

Во ставот 2 зборовите: „на продадените учиноци“ се заменуваат со зборовите: „од работењето“.

Член 25

Во членот 63 став 1 зборовите: „реализација на учиноци“ се заменуваат со зборот „работењето“.

Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен ако поинаку не е уредено со друг закон.“

Во ставот 3 зборовите: „реализација на учиноци“ се заменуваат со зборот: „работењето“.

Член 26

Во членот 68 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите од овој член се однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци, освен ако поинаку не е уредено со друг закон.“

Член 27

Во членот 72 став 1 по зборовите: „се распоредуваат“ се додава зборот: „сразмерно“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите од овој член се однесуваат и на субјектите кои согласно со Законот за трговските друштва се сметаат за трговци, освен ако поинаку не е уредено со друг закон.“

Член 28

Главата „VII. Ревизија на сметководствените искази“ и членовите 76 и 77, се бришат.

Член 29

Членот 78 се брише.

Член 30

Членот 79 се менува и гласи:

„Годишните сметки се доставуваат до Управата за јавни приходи и до носителот на платниот промет кај кого што субјектот има жиро сметка до крајот на месец февруари наредната година, односно во рок од 60 дена од денот на отворањето на постапката за редовна ликвидација или постапка на стечај или настанувањето на статусна промена, а периодичните сметки до крајот на наредниот месец по истекот на последниот месец од пресметковниот период.“

Врз основа на периодичните сметки не можат да се исплатуваат дивиденди ниту награди.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, периодичната сметка и годишната сметка што субјектот

тот ги составува врз основа на сметководството што го води според одредбата на член 2 од овој закон ги доставува во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот од став 1 на овој член.

Член 31

Во членот 80 став 1 зборовите: „150 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 денари“, а зборовите „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“.

Во ставот 1 точка 2 броевите во заградата: „1, 8, 9, 10 и 11“ се заменуваат со броевите: „1, 10, 11, 12 и 13“.

Во ставот 1 точка 15 зборовите во заградата: „членови 78 и 79“ се заменуваат со зборовите: „член 79“.

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“, а зборовите: „осум до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 денари“.

Во ставот 4, зборовите: „заштитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка на безбедност“, а зборовите: „за време до една година“ се заменуваат со зборовите: „во траење од три месеци до една година“.

Член 32

Во членот 81 став 1 зборовите: „пет до петнаесет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 денари“.

Во ставот 2 зборовите: „заштитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка на безбедност“, а зборовите „за време до една година“ се заменуваат со зборовите: „во траење од три месеци до една година“.

Член 33

Во членот 82 зборовите: „50 до 100 плати се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 денари“.

Во ставите 2 и 3 зборовите: „осум до петнаесет плати“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 денари“, а во ставот 4 зборовите: „осум до петнаесет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 денари“.

Член 34

Во сите членови на текстот на Законот зборовите: „годишните пресметки“ се заменуваат со зборовите: „годишните сметки“, а зборот „пресметка“ се заменува со зборот „сметка“.

Член 35

Субјектите кои деловните книги ги водат согласно со Законот за сметководството („Службен весник на Република Македонија“, број 42/93, 48/93 и 6/95) и Законот за персонален данок од доход („Службен весник на Република Македонија“, број 80/93, 3/94, 70/94 и 71/96), како и прописите донесени врз основа на нив, продолжуваат да ги применуваат контните планови, билансите и работните книги согласно со прописите што важеа во 1997 година до донесувањето на нови прописи согласно со овој закон, Законот за трговските друштва и Законот за персонален данок од доход.

Член 36

Субјектите кои на денот на влегувањето во сила на овој закон не извршиле трансформација согласно со закон, ги применуваат одредбите од Законот за трговските друштва во делот кој се однесува на трговските книги и одредбите на овој закон.

Член 37

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сметководството.

Член 38

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

993.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1998 година донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕДНАКВОСТА МЕЃУ ПОЛОВИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ОДЛУЧУВАЊЕТО

Реафирмирајќи ги еднаквите права на жената и мажот предвидени во Повелбата на Обединетите нации, Универзалната декларација за човекови права, Меѓународните пактови за човекови права, Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената, Конвенцијата за политичките права на жената и Европската конвенција за човекови права;

Повикувајќи се на Виенската декларација и Програмата за акција и Пекињската декларација и План-форма за акција според кои правата на жената се неотуѓив, интегрален и неделив дел од универзалните човекови права;

Тргувајќи од Уставот на Република Македонија кој ја гарантира еднаквоста на сите граѓани и забранува секаква форма на дискриминација;

Имајќи предвид дека секоја форма на дискриминација врз основа на пол претставува суштествена повреда на човечкото достоинство и е неспојлива со принципите на либералната демократија;

Потенцирајќи дека една половина од вкупната популација на Република Македонија се жени и дека целокупната трансформација и развој на општествено-политичкиот систем, како и на државата во целост бара паритетна застапеност на половите во сите сфери од општественото живеење;

Истакнувајќи ги позитивните компаративни искуства на другите држави од паритетната партиципација на половите во процесот на одлучување;

Констатирајќи, со загриженост, дека со само 3,3% жени од вкупниот број пратеници во Собранието, Република Македонија се наоѓа на претпоследното место од државите – членки на Советот на Европа во однос на застапеноста на жената во парламентот и дека нејзината застапеност во високите сегменти на одлучување во извршната и судската власт е исто така минимална.

Собранието на Република Македонија

1. Оценува дека сè уште постои диспропорција меѓу правно загарантираната и реално остварената еднаквост меѓу жената и мажот воопшто во процесот на одлучување во државата.

2. Нагласува дека промоцијата и унапредувањето на еднаквоста меѓу половите, како демократски принцип, не е само обврска и задача на жената, туку бара целосен и активен ангажман на целата заедница.

3. Укажува на потребата од активен пристап кон надминување на предрасудите и стереотипите за улогата на жената во традиционалните вредносни системи, како предуслов за нејзина целосна еманципација и вклучување во процесот на одлучување.

Во оваа смисла посебно го истакнува влијанието на образовниот процес и потребата од негово модифицирање во насока за креирање на нови содржини за улогата на жената во општеството.

4. Смета дека развивањето на чувството за еднаква партиципација на половите во општествено-политичкиот живот е иманентно на развојот на демократијата во Република Македонија и дека, заради тоа е неоп-

ходна соодветна застапеност на жената во процесот на одлучување.

5. Констатира дека сè уште не се преземени сите потребни мерки како во легислативата, а особено во нејзината имплементација за адекватна промоција на принципот на еднаквоста меѓу половите, посебно во процесот на одлучување.

6. Укажува дека за реализирање на принципот на еднаквоста од посебно значење е легислативата за изборниот систем, структурата и функционирањето на државната управа, политичките институции, политичките партии и невладините организации и здруженија на граѓани.

7. Ја истакнува примарната улога и одговорност на политичките партии за обезбедување на еднаков пристап на половите кон политичкото одлучување.

Потребно е политичките партии да заземат став за рамноправна застапеност на жените-кандидати во кандидатските листи за парламентарните и локалните избори.

8. Исто така, оценува дека е потребно преземање на слични мерки, вклучувајќи ги и мерките на афирмативна акција за зголемување на застапеноста на жената во одлучувачките сегменти на законодавната и извршната власт и државната администрација, како и во сферата на економијата и менаџментот.

9. Се залага за креирање на мултидисциплинарна стратегија за остварување на еднаквоста во општествено-политичкиот живот, која ќе ги предвидува критериумите за номинирање на личности на кандидатските листи, а ќе промовира стимулативни мерки за зголемување на учеството на жената во процесот на одлучувањето.

10. Го поттикнува спроведувањето на научни истражувања за причините кои го детерминираат остварувањето на еднаквоста, како и потребата од јавно објавување на резултатите од истите.

11. Ги поддржува и охрабрува активностите на невладините организации во Република Македонија во промовирањето и унапредувањето на принципите на еднаквост меѓу половите.

12. Ја поттикнува клучната улога на медиумите во детерминирањето на јавното мислење за современата улога на жената, како и во дискриминирањето на потребата од реална имплементација на принципот на еднаквост меѓу половите.

13. Се обврзува континуирано да ги следи документите и препораките на Советот на Европа, Обединетите нации и другите релевантни меѓународни организации во областа на еднаквоста и да се залага за нивно оживотворување и имплементирање во мултидисциплинарната стратегија за остварување на еднаквоста меѓу половите во општествено-политичкиот живот.

14. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2734/1
1 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

994.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а по повод извршените нуклеарни проби од страна на Индија и Пакистан, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1998 година, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ОСУДА НА НУКЛЕАРНИТЕ ПРОБИ ВО ИНДИЈА И ПАКИСТАН

1. Собранието на Република Македонија со голема загриженост ги прими информациите за извршените

нуклеарни проби во Индија и Пакистан. Овие опасни дејствија се закана за опстојаноста на нашата планета и нејзината цивилизација и оттука најостро ги осудува и предупредува дека светот во кој живееме мора да им застане на патот на таквите и слични проби кои се закануваат да ги унијатат нашите животи.

2. Собранието на Република Македонија бара сите надлежни органи и институции во Република Македонија, особено Владата на Република Македонија и нашата дипломатија, да преземат активности во сите меѓународни организации и институции, особено во Обединетите нации за осуда на нуклеарните проби во Индија и Пакистан и за преземање мерки ваквите проби засекогаш да престанат.

3. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2733/1
1 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

995.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и членовите 38 и 45 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

1. За претседател на Основниот суд во Прилеп е избран Стеван Стојчески, вршител на должноста претседател на Основниот суд во Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2764/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

996.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За судија во Основниот суд Скопје II – Скопје е избрана Соња Кочовска, стручен соработник во Врховниот суд на Република Македонија.

2. За судија во Основниот суд во Гевгелија е избран Љубе Трајчески, адвокат од Прилеп.

3. За судија во Основниот суд во Прилеп е избран Свонко Младеноски, секретар на Основниот суд во Прилеп.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2765/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

997.

Врз основа на член 68 од Уставот на Република Македонија, а во врска со член 2 од Одлуката за основање меморијален простор во зградата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 19/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИОТ ПРОСТОР ВО ЗГРАДАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за избор на претседател и членови на Одборот за Меморијалниот простор во зградата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 21/98) во точката 1 потточка Б) текстот:

„Стефан Маневски, декан на Факултетот за ликовни уметности – Скопје,
акад. Манол Пандевски, член на МАНУ,“ се менува и гласи:

„Драган Попоски – Дада, – редовен професор на Факултетот за ликовни уметности,
проф. д-р Миле Димитровски, професор на Машинскиот факултет – Скопје,“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2755/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

998.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКА АПТЕКА – КОЧАНИ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Општинска аптека – Кочани, се избираат:

Милка Александрова, дипл. правник, секретар на советот на општина Кочани,

Благој Коцев, дипл. економист, вработен во Подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување – Кочани,

Пушан Данев, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Живко Арсов, вработен во „Нова Трговија“ – Кочани.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на оваа Јавна здравствена организација.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2766/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

999.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ОХРИД**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Охрид, се избираат:

Стојче Ковачевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Михајло Анастасиевски, директор на хотелот „Силекс“ – Охрид,

Владо Стрезовски, доктор по медицина – специјалист во Специјалната болница за ортопедија, трауматологија и коснозглобна туберкулоза – Охрид и

Осман Османи, професор во гимназијата во Струга.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на оваа Јавна здравствена организација.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2767/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1000.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација – Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје, се избираат:

Дане Милошевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

проф. д-р Петар Милошевски, професор на Медицинскиот факултет – Скопје,

Јован Филевски, пом. дир. на Фондот за здравствено осигурување и

Фарук Ника, приватен стопанственик од Скопје.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на оваа Јавна здравствена организација.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2769/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1001.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/86, 7/88, 29/89, 12/90 и 11/91) и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТИ – РО МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

1. За членови на Посебната комисија за изготвување предлог за именување на директор на ООЗТ Институт – РО Медицински факултет – Скопје, се именуваат:

Благоја Стојковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Љупчо Беличев, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2770/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1002.

Врз основа на член 3 од Законот за научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република“ („Службен весник на Република Македонија“ број 29/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО-КУЛТУРНИТЕ СРЕДБИ „ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА“

1. За претседател на Советот за научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република“, се избира проф. д-р Ѓорѓи Цаца.

2. За членови на Советот се избираат:

д-р Иван Катарџиев, професор во пензија,

д-р Вера Васковиќ-Вангели, Институт за национална историја – Скопје,

проф. д-р Владимир Ортаковски, Факултет за безбедност,

д-р Ристо Маркоски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Коста Аргироски, директор на АД – Табак осигурување – Скопје,

Фахри Каја, писател,

Мелпомени Корнети, Македонска телевизија,

Михаило Нака, директор на Филијала на Стопанска банка АД – Крушево,

Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Иван Андрески, градоначалник на општина Крушево,

д-р Рамиз Абдули, Институт за национална историја Скопје и

д-р Тодор Каламатиев, доцент на Правниот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2763/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1003.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови („Службен весник на Република Македонија“ број 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на

судија на Основниот суд Скопје II – Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весникот „Нова Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2771/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1004.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се овластува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, од името на Собранието на Република Македонија да врши избор, односно именување и разрешување на членови, односно претставници на Републиката во органите на управување на организациите основани од Собранието на Република Македонија, како и на членови на посебни комисии за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на организациите од високото образование во Републиката, согласно со закон.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-2772/1
2 јули 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

1005.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 04.06.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Инвестбанка“ А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – седма емисија на акции од вредност од 124.155.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-75/1 Претседател на Комисијата,
22 јуни 1998 година д-р Владимир Камдикјан, с.р.
Скопје

1006.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на Седницата одржана на 07.05.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерското друштво за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ во државна сопственост Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – емисија на обврзници во вредност од 50.000.000 \$USD или во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на ден 08.05.1998 година во износ од 2.725.740.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-76/1 Претседател на Комисијата,
8 мај 1998 година д-р Владимир Камдикјан, с.р.
Скопје

1007.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТОТ ЗА БОНИТЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на документот за бонитет на домашен понудувач кој се доставува со понудата во постапката за јавна набавка.

Член 2

Документот за бонитет треба да содржи:

- единствени показатели за оценка на бонитетот на понудувачот за најмалку две години;
- општо мислење за понудувачот, податоци за солвентноста, податоци за инвестициите, уредноста и наременоста на пресметување и плаќање на обврските;
- податоци, наоди и заклучоци добиени од извештајот за извршена економско-финансиска ревизија и
- други податоци кои можат да бидат од влијание на мислењето за бонитетот на потенцијалните понудувачи-учесници во постапка на јавна набавка.

Член 3

Единствените показатели за оценка на бонитетот во смисла на овој правилник се податоците од сметководствените искази, билансот на состојбата, билансот на успехот, распоредувањето на резултатите од работењето и извештајот за паричните текови од работењето.

Единствените показатели за оценка на бонитетот се дадени во Прилог 1 кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 4

Елементите од член 2 на овој правилник ја сочинуваат содржината на документот за бонитет – Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот.

Член 5

Извештајот се состои од следниве делови:

- уведен дел;
- дел за утврдената состојба и
- заклучен дел.

Уводниот дел треба да содржи податоци на носителот на платен промет кој извршил оценка на бонитетот, времето во кое е вршена оваа оценка, како и назив, место и дејност на понудувачот.

Делот на утврдената состојба ги содржи согледувањата и анализите на показателите од работењето на понудувачот.

Заклучниот дел го содржи мислењето за бонитетот на понудувачот со соодветно образложение.

Член 6

Мислењето за бонитетот на понудувачот може да биде:

- позитивно и
- негативно.

Позитивното мислење содржи позитивна оценка за бонитетот на одреден понудувач, која носителот на платен промет ја формира и ја дава врз основа на извршените согледувања и анализи на показателите и другите податоци од работењето на понудувачот.

Негативното мислење содржи негативна оценка за бонитетот на одреден понудувач која носителот на платен промет ја формира и ја дава врз основа на извршените согледувања и анализи на показателите и другите податоци од работењето на понудувачот.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-7751/1
3 јули 1998 година
Скопје

Министер,
д-р Таки Фити, с.р.

Прилог 1

ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ОЦЕНКА НА БОНИТЕТОТ

Вид на показателот

I. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ

1. Показатели на финансиската сигурност-учество на трајниот капитал во вкупните извори на деловни средства намален за непокриените загуби
2. Степен на самофинансирање-однос помеѓу трајниот капитал намален за непокриените загуби и долгорочно резервирање спрема нематеријалните и материјалните вложувања и залихи
3. Степен на кредитна способност-однос помеѓу трајниот капитал намален за непокриените загуби, долгорочните резервирања и долгорочните обврски спрема постојаните средства

II. ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИКВИДНОСТА

1. Показател на моменталната ликвидност-однос помеѓу хартиите од вредност и паричните средства спрема кусорочните обврски
2. Показатели на тековната ликвидност-однос помеѓу обртните средства, намалени за залихите и кусорочните обврски
3. Показател на општата ликвидност-однос помеѓу вкупните обртни средства и кусорочните обврски
4. Денови на врзување на залихи цел број
5. Денови на врзување на вкупните обртни средства
6. Денови на врзување на побарувањата
7. Денови на врзување на обврските

III. ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНАТА УСПЕШНОСТ

1. Бруто добивка во деловната година по работник
2. Нето добивка по работник
3. Вкупно остварена загуба во тековната година по работник во илјади денари
4. Степен на акумулативната способност
5. Нето добивка спрема трајниот капитал
6. Степен на репродуктивна способност
7. Просечни пресметани нето плати и надоместоци на плати, по работник
8. Просечни пресметани бруто плати и надоместоци на плати по работник

1008.

Врз основа на член 11 од Деловникот на Народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 10/98 год.) Народниот правобранител донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАЗЕЦОТ, СОДРЖИНАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ЗАМЕНИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, СОВЕТНИЦИТЕ И ОВЛАСТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Член 1

Со овој правилник се уредува постапката и начинот на издавањето, користењето, содржината, образецот и одземањето на службените легитимации на Народниот правобранител, замениците на Народниот правобранител, советниците и овластените работници во Стручната служба на Народниот правобранител.

Член 2

За издадените и одземените службени легитимации на Народниот правобранител се води евиденција.

Службената легитимација се издава за време на траењето на основот по кој е издадена.

Член 3

Носителот на службената легитимација кој ја изгубил службената легитимација или на друг начин останал без неа, веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена го известува Народниот правобранител, со што ги известува и причините и се отвора постапка за издавање на нова, а за старата во евиденцијата се става забелешка.

Член 4

Носителот на службената легитимација на кого ќе му престане работниот однос или биде распореден на друго работно место веднаш ја предава легитимацијата во Народниот правобранител.

Во случај на непремена потреба, а престанал основот по кој е издадена, по службена должност Секретарот на Народниот правобранител ја поништува легитимацијата и за тоа го известува старешината на органот.

Член 5

Големината на службената легитимација е 8x11 см. Службената легитимација се состои од два дела: едниот дел е корицата, а другиот дел е пластифицирана бела влошка со податоци за носителот на службената легитимација.

Корицата на службената легитимација е изработена од природна кожа во црна боја.

На предната страна од корицата, во горниот дел, со златно жолта боја е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ“, а во средината е отпечатен текстот: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

Во внатрешната десна страна од кожната корица се втиснува во метална форма грбот на Република Македонија, со големина од 4 см.

На предната страна од влошката, во горниот дел е отпечатен грбот на Република Македонија, а под него текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ, СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“. Под овој текст, на левата страна се наоѓа место за фотографија, а од десната страна регистарски број, датум на издавање, потпис на Народниот правобранител или на овластено лице и место за печат (М.П.). На истата страна од влошката, во долниот дел се впишуваат податоци: име и презиме, работно место-функција, матичен број и адреса на живеење на носителот на службената легитимација.

На задната страна од влошката, за службените легитимации на Народниот правобранител и неговите заменици е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитимација ги има сите овластувања од Законот за Народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 7/97) и Деловникот на Народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 10/98). За службените легитимации на овластените советници и другите овластени работници во Стручната служба на Народниот правобранител е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитимација е овластен од Народниот правобранител да ги презема сите дејствија, согласно Законот за Народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 7/97) и Деловникот на Народниот правобранител („Службен весник на РМ“ бр. 10/98). За другите носители на службена легитимација на задната страна од влошката нема текст.“

Член 6

Образецот на службената легитимација е составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

НПР бр. 308/1
2 јули 1998 година
Скопје.

Народен
правобранител,
Бранко Наумовски, с.р.

О Б Р А З Е Ц

на службена легитимација

КОРИЦА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

СЛУЖБЕНА
ЛЕГИТИМАЦИЈА

предна страна на влошката

грб на
Република Македонија

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ _____

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ _____

М.П. _____ ПОТПИС _____

име и презиме

работно место- функција

Е.М.Б. од лична карта

адреса на живеење

Задна страна на влошката

За легитимациите на Народниот
правобранител и неговите заменици

Носителот на оваа легитимација ги
има сите овластувања од Законот
на Народниот правобранител
(Службен весник на Република
Македонија бр. 7/97) и Деловникот
на Народниот правобранител
(Службен весник на Република
Македонија бр. 10/98)

За легитимациите на овластените
советници и други овластени работници
во стручната служба

Носителот на оваа легитимација е
овластен од Народниот
правобранител да ги презема сите
дејствија, согласно Законот на
Народниот правобранител (Службен
весник на Република Македонија
бр. 7/97) и Деловникот на Народниот
правобранител (Службен весник на
Република Македонија бр. 10/98)

ИСПРАВКИ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ристо Крле“ – Скопје, („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), направена е грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „РИСТО КРЛЕ“ – СКОПЈЕ

Во основот на Одлуката и во член 1, ред 2 наместо „Ристо Крле“ – Скопје“, треба да стои „Ристо Крле“ с. Кадино – Скопје.

Бр. 23-661/1
2 јули 1998 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонија

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I – Скопје се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Славица Ѓуриќ од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 74 кула IV-A/1-7 – Скопје, против тужениот Трифун Ѓуриќ од Скопје а сега со непозната адреса.

Во смисла на чл. 48 од ЗОП на тужениот му е поставен привремен застапник адв. Драган Деспотовски ул. „Васил Левски“ бр. 18-Скопје, се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје XI.П. бр. 3674/96. (12297)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II Скопје заведена е вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Ристовски Томе од с. Стајковци Скопје, према противникот Ристовска Добрица од с. Стајковци – Скопје, на привремена работа во Германија, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува Ристовска Добрица од с. Стајковци Скопје, да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, или во истиот рок да ја достави до судот нејзината точна адреса на живеење или престојување. Во спротивно, на истата од страна на судот согласно чл. 34 од ЗПП ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги иптити нејзините интереси се до завршувањето на оваа постапка.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, ВПП бр. 252/94. (12457)

Пред Основниот суд Скопје II – Скопје заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Биљана Димитрова од Скопје, ул. „Душан Тасковиќ“ – 49 бр. 47/21, против тужениот Зоран Димитров од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд, да ја достави сегашната адреса на живеење во рок од 15 дена од денот на објавување на огласот. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден привремен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, П.бр. 516/98. (12045)

ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Зибери Музафер од Гостивар, поднесена преку полномошникот Слободан Жераиќ, адвокат од Скопје, против тужената Вагнер Ирис од СР Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000,00 денари. На тужената Вагнер Ирис му се одредува привремен застапник, и тоа Душица Димитриеска, стручен соработник при овој суд, која ќе ги застапува неговите интереси се додека тој или неговиот полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 285/98. (11950)

Се повикува тужената Асани Мустафа Наиме од с. Србиново, сега со непозната адреса во Италија, да се јави во Основниот суд Гостивар во кој е тужена од тужителите Асани Селман, Асани Камбер и Камбери Куртиш, сите од с. Србиново, за поништување на договор за купопродажба на недвижен имот. Доколку не се јави и на постави свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката, судот ќе и назначи привремен застапник, и тоа Димитриеска Душица, стручен соработник во овој суд, која ќе ги има сите права сè до правосилното окончавање на спорот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 771/97. (12138)

ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА

Пред Основниот суд Струмица заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Василева Елизабета од Струмица, против тужениот Алекса Василев, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Алекса Василев да се јави во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, или на судот да му достави точна адреса. Доколку истот не се јави во тој рок ќе му биде поставен привремен застапник, Славица Босиљанова, приправник во овој суд, која ќе ги застапува интересите на тужениот Алекса Василев се додека тој или, негов полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд Струмица, П.бр. 472/98. (12446)

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужба на тужителот Дењали Узри од с. Селце, против Дењали Марилена од Швајцарија.

Се повикува тужената Дењали Марилена од Швајцарија да се јави во рок од 30 дена во Основниот суд во Тетово. Доколку во определениот рок не се јави или не одреди свој полномошник, судот ќе и постави привремен старател кој ќе се гиржи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Тетово, П. бр. 758/98. (12447)

Пред основниот суд во Тетово во тек е постапка за утврдување на смртта на лицето Бујамин Илџи од с. Милетино, по предлог на предлагачката Џемиле Илџи од истото село.

Се повикува лицето Илџи Бујамин од с. Милетино од т. Емши и м. Џемиле, да се јави во Основниот суд Тетово во рок од 30 дена. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд Тетово, Р. бр. 300/98. (12448)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по предлог на предлагачите Идризи Љатив од с. Порој за утврдување на смртта на лицето Идризи Муедин од с. Порој, или секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по

објавување на огласот, доколку во тој рок не се јави судот врз основа на доказите што располага и со изјавата на старателот ќе ја утврди смртта на лицето Идризи Муедин од с. Порој.

Од Основниот суд Тетово, Р. бр. 282/97. (12449)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапката за прогласување на лице за умрено и прогласување на смртта на сега пок. Јаневски Стојанов Ѓорѓи од с. Вратница кој починал во 1934 г. во Торонто, Канада, а по предлог на Зафировска Цвета, ќерка на сега покојниот Ѓорѓи од с. Јанчиште.

Се повикува Јаневски Стојанов Ѓорѓи од с. Вратница да се јави пред Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 259/98. (12134)

Пред овој суд се води спор за одржување на купородажба по тужбата на тужителот Љоки Џабир од Тетово против тужениот Елези Асип, со непозната адреса во Република Турција.

Се повикува тужениот Елези Емурлов Асип да се јави во судот или пак, да постави свој полномошник во земјата во рок од 30 дена. Доколку тоа не го стори, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува пред овој суд до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 651/98. (12135)

Пред овој суд во тек е граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Назифи Блерим од с. Шипковица, против тужената Назифи Флорим од с. Шипковица, родена Кадрија, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Тетово или постави свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе ѝ постави привремен старател кој ќе се грижи за најзините права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 599/98. (12136)

Пред овој суд во тек е граѓанска постапка за сопственост по тужбата на тужителот Гарипи Харун од с. Каменане, против тужените Мустафа Атице, сега во Турција со непозната адреса, Лимани Фериде сега во Тузла со непозната адреса, Шукри Муамет во СР Германија, со непозната адреса.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се јават во судот или да постават свој полномошник. По истекот на тој рок, Основниот суд во Тетово, преку Центарот за социјални работи – Тетово, ќе им постави привремен старател кој ќе се грижи за нивните прва и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 659/98. (12137)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип поведена е постапка за утврдување на право на сопственост по тужбата на тужителот Омер Демиров од Штип против тужените Атице Алиова, Јаја Рашид, Азизе Рашид и Ѓула Рашид, со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават во судот и да достават точна адреса на живеење или да определат свој застапник или полномошник. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен застапник по службена должност која ќе ги застапува нивните интереси до завршувањето на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 291/98. (12139)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I- Скопје, со решението Рег. бр. 63, го запиша во судскиот регистар следното: Барањето на политичката партија Демократска партија со скратено име ДП, со седиште во Скопје, за запишување во судскиот регистар на политичките партии на измената и дополнувањето на Статутот на партијата, како и промената на седиштето на истата се уважува.

Новото седиште на Демократската партија е на ул. "Ленинова" број 79 - Скопје.

Претседател кој ја претставува и застапува Демократската партија и понатаму останува гдин Денко Скаловски.

Измената на Статутот и седиштето на Демократската партија се одбележува во судскиот регистар на политичките партии со важност од 16.06.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (11952)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1016/98, на регистарска влошка бр. 2-18, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Земјоделска Задруга „СЛАВЕЈ“ с. Мешешта, С.О. с. Мешешта, Охрид.

Ново лице овластено за застапување во рамките на запишаните дејности и во надворешно трговскиот промет е Крцоски Ѓоре, ВД Директор со неограничени овластувања.

Престанува овластувањето на досегашниот ВД Директор Јонческа Ленка и во надворешно трговскиот промет и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1016/98. (9703)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1103/98, на регистарска влошка бр. 1-17419, го запиша во трговскиот регистар пристапување на нов основач на Приватно претпријатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз „МАК – ШАМО“ п.о. ул. „15-ти Мај“ бр. 7, Битола.

Во приватното претпријатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз „МАК – ШАМО“ Битола, п.о. покрај досегашниот, како нов основач пристапува Идиќ Асан, ул. „Цветан Димов“ бр. 13 од Битола.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1103/98. (9704)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 979/98, на регистарска влошка бр. 02002252-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Авто такси „ВЕАП“ т.п., Веап Рамадани Пини ул. „Циглана“ бр. 1/84, Гостивар.

Дејност: 060602.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Веап Пини – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 979/98. (9874)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 349/97, на регистарска влошка бр. 02002314-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основането на Трговецот поединец „МАГАЗИН“ Софијанка Бранко Дамеска – трговија на мало, ТЦ „Горче Петров“ бр. 18, ламела 3, локал 6, Скопје.

Дејности: 070114 – разни животни намирници, слкохолни пијалоци и производи за домашни потреби / кондиторски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, паковано кафе / 070129 – тутун и други неперхранбени производи / весници, цигари, прибор, козметика, детски играчки, бижутерија / 070128 – книги, канцелариски материјал, прибор / школски прибор/.

Во правниот промет со трети лица Управителот Дамеска Софијанка од Скопје ул. „Домбас“ бр. 6, истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 349/98. (9925)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1128/98, на регистарска влошка бр. 02002325-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „АЛЕКС“ – колонијална продавница на Лидија Кирил Тасевска ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 24/1, Скопје.

Дејности: 52.11 – трговија на мало со продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.24 – трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52.25 – трговија на мало со алкохолни и други пијалоци, 52.26 – трговија на мало со производи од тутун, 52.22 – трговија на мало со месо и производи од месо (без свежо месо).

Управител на трговецот поединец ќе биде Лидија Тасевска од Скопје, ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 165-6.

Одговорност на трговецот поединец: одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1128/98. (9907)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1470/98, на регистарска влошка бр. 1-69578-0-0-0, го запиша во судскиот регистар вршењето на стопанска дејност на Ловно друштво „ПЧИЊА“ с. Петровец, Скопје.

Дејности: 030004, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 080119, 080121, 070320, 070310.

Во правниот промет со трети лица ловното друштво ќе настапува во своје име и за своја сметка со полни овластувања, а за превземените обврски ќе одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Богданов Димитар – претседател на Ловното друштво, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1470/98. (9908)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 874/98, на регистарска влошка бр. 02002298-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основането на Трговецот поединец „ПРОФЕСИОНАЛ“ т.п., Љупчо Властимир Стефановиќ ул. „Париска“ 66, Скопје.

Дејности: 080190 – останати угостителски услуги – сендвичара, 070111 – леб, пециво, млеко и млечни производи, 070114 – разни животни намирници, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби.

Во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во

правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител без ограничување е Љупчо Стефановиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 874/98. (9909)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1498/98, на регистарска влошка бр. 1-67641-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Производно, трговско и услужно претпријатие „ТОРА-Р“ експорт-импорт, д.о.о., ул. „Маршал Тито“ 66, Гевгелија.

На ден 20.03.1998 година истапила Костадинов Тонко.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1498/98. (9943)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1844/98, на регистарска влошка бр. 1-20961-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, директор, правен облик и проширување на дејност на Претпријатието за производство, трговија и услуги „СТАРТ КОМЕРЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „Лена Ковачева“ бр. 5, Гевгелија.

Се брише досегашниот назив и седиште на Претпријатието за производство и трговија „ГОДИ-МАРК“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „Петар Драпшин“ бр. 13, Куманово, а се запишува Претпријатието за производство, трговија и услуги „СТАРТ КОМЕРЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о., експорт-импорт, ул. „Лена Ковачева“ бр. 5, Гевгелија.

Се брише досегашниот застапник Димитриевиќ Горан – директор со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Гелебешев Златко – директор со неограничени овластувања.

Се врши истапување на стариот основач Димитриевиќ Горан и пристапување на нов основач Гелебешев Златко.

Се врши промена на правниот облик и тоа од ц.о. (целосна одговорност) преминува во д.о.о. (друштво со ограничена одговорност).

Се врши проширување на дејноста со: 011232, 012001, 012141, 012142.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1844/98. (9944)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1713/98, на регистарска влошка бр. 1-50047-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејноста на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ПРИМА-ТРЕЈД“ д.о.о., увоз-извоз, ул. „Беличица“ бр. 4-6, Гостивар.

Досегашната фирма и седиште се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за транспорт, производство и промет „СТЕФ-ТРАНС“ д.о.о., увоз-извоз, ул. „Атинска“ бр. 12/3-14, Скопје.

На ден 21.04.1998 год. пристапил Зоран Стефановски, а на истиот ден истапил Горан Кироски.

Дејноста се проширува со: меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт.

Се брише Горан Кироски – директор, а се запишува Зоран Стефановски – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1713/98. (9946)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1960/98, на регистарска влошка бр. 1-50482-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Јавно претпријатие за стопанисува-

не со стабен и деловен простор на Република Македонија, Подрачна единица ул. „Борис Кидрич“ бр. 24-а, Битола.

Се брише Владимир Караманди дипл. прав., а се запишува дипл. град. инж. Томислав Јовчевски – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1960/98. (9947)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1978/98, на регистарска влошка бр. 1-47607-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на производно трговско и услужно претпријатие „МУЈО-ПРОМЕТ“ д.о.о., експорт-импорт, с. Желино, Тетово.

Дејноста се проширува со: 030003.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1978/98. (9948)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1798/98, на регистарска влошка бр. 1-50940-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи и на лице на производно трговско и услужно претпријатие „ФЛОРА-94“ д.о.о., експорт-импорт, с. Цепчиште, Тетово.

Кон претпријатието пристапува: Весели Нухи, а истапува Мемети Емри.

Се брише Мемети Емри, а се запишува Весели Нухи како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1798/98. (9949)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1094/98, на регистарска влошка бр. 02002396-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија и услуги „ХИ-САЗУМИ“ Ли Јинг и др. д.о.о. увоз-извоз Бул. „Гоце Делчев“ бр.11 ДТЦ Мавровка Лам. А кат 3 Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090202, 090209, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, комисионо работење, трговија од конгигенти складишта, малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредување од областа на туризмот.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ли Јинг – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1094/98. (9897)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 48/98, на регистарска влошка бр. 6-02000722-000-01, го запиша во трговскиот регистар префрлањето на фирма Садат Фазли Какруки тп „СОЛИНГЕН“ трговија на мало „ТЦ. Карпош III“ секција 1 локал 12 Скопје.

Дејности: 070114, 070122, 070123, 070126.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во своје име и за своја сметка.

Трговецот поединец одговара за своите обврски лично со целиот свој имот.

Садат Какруки – управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 48/98. (9898)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1116/98, на регистарска влошка бр. 02002289-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговецот поединец Авто такси „МА – СЛА“ т.п. Јован Петре Трајковски ул. „Кумановска“ бр.5-а Скопје.

Дејност: 060602.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Јован Трајковски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1116/98. (9899)

Основниот суд Скопје I – Скопје, го запиша Трговското друштво за производство, услуги и промет „Братство“ Зекир Хасипи и партнери д.о.о. ул. „Водњанска“ бр.26 Скопје.

Предмет на оваа пријава е основање на ТД „Братство“.

Назив: Трговско друштво за производство, услуги и промет „Братство“ Зекир Хасипи и партнери д.о.о. Скопје.

Седиште: ул. „Водњанска“ бр.26 Скопје.

Основачи: Зекир Хасипи со влог од 157.692,00 ден Абдулнеим Хасипи со влог од 78.846,00 ден. и Менсур Хасипи со влог од 76.682,00 ден. по спецификација или се во вкупен износ од 313.220,00 ден.

Управител: Абдулнеим Хасипи од Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со својот свој имот.

Дејности: 070111, леб, печиво, млеко и млечни производи, 070112 зеленчук, овошје и преработки, 070113 месо, живина, риба и месни преработки, 070114 разни животни продукти алкох. пијалоци и продукти за домашни потреби, 070121 текстил и конфекција, 070122 обувки, кожа, гума и пластика, 070123 метални и електротехнички стоки, 070124 огрев и градежен материјал, 070125 мебел, 070126 керамика стакло и порцелан, 070127 бои лакови и хемикалии, 070128 книги канцелариски материјал и прибор, 070129 тутун и др. непрехрамбени производи, 070131 стоковни куќи, 070132 друга трговија со мешовита стока, 070140 трговија на мало со возила, делови, 070150 трговија на мало со нафтени деривати, 070211 жита и мелнички производи, 070212 зеленчук, овошје и преработки, 070213 алкохолни пијалоци, 070214 добиток и живина, 070219 разни животни продукти и производи за домашните потреби, 070221 текстил и конфекција, 070222 сурова кожа и волна и сл, 070223 метални и електротехнички стоки, 070224 градежен санитарен и инсталационен материјал, 070225 хемиски производи бои и лакови, 070226 хартија и канцелариски материјал и прибор, 070227 лекови и санитарски материјал и прибор, 070227 лекови и санитарски материјал, 070229 тутун и др. непрехрамбени производи, 070230 трговија на големо со возила делови и прибор, 070240 трговија на големо со нафтени деривати, 070250 трговија на големо со мешовити стоки, 070260 трговија на големо со инду-

стриски отпадоци, 080201 туристички агенции, 080202 туристички бироа, 060501 превоз на стоки во друмски сообраќај, 060502 превоз на стоки во друмски сообраќај, 050302 завршни и занаетчиски работи во градежништвото, 011314 производство на метална амбалажа, 011941 производство на амбалажа од пластични маси, 080190 други угостителски услуги, кафеани, крчми, бифиња, барови и др. 070310 надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 надворешна трговија со непрехрамбени производи.

Добивката на друштвото ќе се дели согласно влогот на секој од основачите. Засновањето на работен однос на работниците како и престанокот ќе биде регулиран согласно законот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. (9894)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 581/98, на регистарска влошка бр. 02002316-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец Трговија на мало со тутун и други непрехрамбени производи и кондиторски производи „АСТОР“ Ненад Димитар Крстевски, ул. „7-ми Ноември“ бр. 65 Гевгелија.

Основач: Ненад Димитар Крстевски од Гевгелија ул. „Скопска“ бр. 20 Гевгелија.

Дејност: 070129.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во прометот ТП лично ќе одговара со целиот свој имот.

Застапување: Ненад Крстевски – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 581/98. (9882)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1054/98, на регистарска влошка бр. 02002363-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец колонијал ТП „ЈЕТА“ Атли Меџит Клобучиште ул. „Б. Единство“ бр. 5 Дебар.

Основач на Трговецот – поединец е Атли Меџит Клобучиште од Дебар.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски одговара управителот Атли Клобучиште со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1054/98. (9885)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1102/98, на регистарска влошка бр. 02002387-6-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговецот поединец Трговија на мало со прехранбени производи „АРТА“ ТП Лулзим Фасли Фида ул. „Цавит Уштеленца“ бр. 35 Дебар.

Основач Лулзим Фасли од Дебар, ул. „Али Зенговски“ 16.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој имот.

Лулзим Фида – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1102/98. (9886)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1208/98, на регистарска влошка бр. 02002419-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-

њето на Трговецот поединец кафеана „ШКЕНДИЈА“ Осман Пајазит Љика ул. „Иво Лола“ бр. 189 Тетово.

Основач: Осман Пајазит Љика, ул. „113“ бр. 22 Тетово.

Дејност: 080190.

Одговорност: Осман Пајазит Љика, одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице: Осман Пајазит Љика – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1208/98. (9887)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 899/98, на регистарска влошка бр. 02002355-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец Слаткарница „ФОНТАНА“ Насер Идриз Идризи ул. „Локалитет Гарнизон“ бр. 14/1 Куманово.

Управител Насер Идриз со неограничени овластувања.

Дејност: 080190.

Одговорност: Одговара со целиот свој имот лично.

Седиште: „Локалитет Гарнизон“ бр. 14/1 Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 899/98. (9888)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1100/98, на регистарска влошка бр. 02002268-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот поединец Киоск „СНУПИ – 98“ Лазаров Стојко Ангелко ТП ул. „Титовградска“ 66 Велес.

Дејности: 070129, 070132.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник: Лазарев Ангелко – управител, со ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1100/98. (9889)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 861/98, на регистарска влошка бр. 02002376-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за трговија, угостителство и деловно – финансиски услуги „ТИМ КОМПАНИ“ Андријана д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Б. Кидрич“ бр. 20 Тетово.

Основач: Мојсовска Андријана од Тетово ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 50.

Управител: Мојсовска Андријана без ограничувања.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080201, 080202, 090121, 110109, 110301, 110302, 110402, 110403, 110404, 110901, 110903, 110909, 070310, 070320.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 861/98. (9890)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1975/98, на регистарска влошка бр. 1-6524 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Производно – посреднич-

ко – услужно – трговско претпријатие „СТЕМИФО“ п.о. ул. „Милчо Јорданоски“ бр.4 Охрид.

Од претпријатието истапува основачот и заменик директор Стојов Стефчо, и му престануваат овластувањата за застапување и во надворешно трговско работење и се брише од судскиот регистар.

Од претпријатието истапува директорот Стојова Васка, и и престануваат овластувањата за застапување и во надворешно трговското работење и се брише од судскиот регистар.

Во претпријатието пристапува основачот Иваноски Валентин, и се именува за директор на претпријатието и ќе го застапува и во надворешно трговското работење како директор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1975/98.

(9718)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 369/98, на регистарска влошка бр. 001296 го запиша во трговскиот регистар претворување на пп во д.о.о. Трговско друштво Душан Галески и др. Производно – рударско и трговско друштво „ДУМИГАЛ – МАР-БЛЕ“ увоз-извоз ул. „Трајко Тарцан“ бр.2/7 Прилеп.

Дејности: 01112, 01119, 012001, 012002, 012111, 012142, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702111, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090110, 110500, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полни овластувања и полна одговорност.

Душан Галески – управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 369/98.

(9719)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 51/98, на регистарска влошка бр. 000960 го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачки влог на Друштвото за производство, трговија и услуги „КАРЕВСКИ“ Богоја увоз-извоз ул. „Васил Брклески“ бр.6 Битола.

Зголемување на основачки влог на друштвото на Каревски Богоја уште со 16.064,35 ДМ во денарска противредност од 496.710,00 ден. во предмети по приложен извештај.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 51/98.

(9720)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 956/98, на регистарска влошка бр. 1-17854 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Приватното претпријатие за производство, трговија и услуги „ТРАМП“ увоз-извоз п.о. ул. „Девејани“ бр.66-а Битола.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговскиот промет на Христовска Жаклина и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет е Сашо Србиновски – директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 956/98.

(9721)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 969/98, на регистарска влошка бр. 1-17552 ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштво со ограничена одговорност

за угостителство „ГЛИЦИЈА, КОМПАНИ“ – ул. „Добровос Радосавлевски“ бр.3 Битола.

Престануваат овластувањата на в.д. директор Крстевски Миле и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување на друштвото е Велановски Дончо в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 969/98.

(9722)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1862/98, на регистарска влошка бр. 1-25696 го запиша во судскиот регистар проширување на дејност во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало и производсто „МАЉСИЈА“ ц.о. увоз-извоз ул. „Перо Стојановски“ бр.15 Куманово.

Дејности: 011941, 012120, 012130, 012611, 012612, 012613, 012622, 012830, 013021, 013041, 013042, 013050, 013400, 050202, 060101, 060602, 070125, 070131, 080111, 090121, 090140, 090172, 110301, 110302, 110404, 110903, 110909, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, СРЈ, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, меѓународни туристички агенции и други агенциски работи, реекспорт на стоки, привремен увоз-извоз на стоки, продажба на стоки од консигнациони складишта.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1862/98.

(9741)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1666/98, на регистарска влошка бр. 1-23979-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за производство, услуги и промет „МЕРИБО“ увоз-извоз ц.о. ул. „Срчко Пужалка“ бр.19 Куманово.

Истапува основачот Марјан Богдановски, а пристапува Јосевска Снежана.

Се брише Марјан Богдановски, а се запишува Јосевска Снежана.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1666/98.

(9742)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 765/98, на регистарска влошка бр. 1-44908-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „КАРИНА“ експорт-импорт п.о. ул. „Ленинова“ бб Куманово.

Се брише Алексовска Лиљана, директор, а се запишува Алексовска Нада директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 765/98.

(9743)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1872/98, на регистарска влошка бр. 1-42688-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, проширување на дејност на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ТРГО – МАКС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Бајрам Шабани“ бр.40-а Куманово.

Досегашниот назив и седиште во претпријатието се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, услуги и трговија „ТЕТРА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Октомвриска Револуција“ бр.36/20 Куманово.

На ден 24.04.1998 год. истапиле Тодоровски Кирчо и Милановски Јовица.

Дејности: 012310, 012322, 012323, 012324, 012611, 012612, 012702, 012703, 012810, 013022, 013041, 080129, 090209, 011320, 011390, 012429, 012614, 012691, 012909,

013010, 013030, 013072, 013099, 013119, 013115, 013121, 013400, 013901, 013903, 013909, 020121, 020129, 020139, 02021, 020202, 050201, 050301, 050302, 060503, 060601, 060803, 080111, 080112, 080119, 080122, 080123, 090110, 090121, 090139, 090140, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 110101, 100392, 100399, 110301, 110302, 110303, 110304, 110401, 110402, 110403, 110902, 110905.

Се брише Тодоровски Кирчо, директор а се запишува Милановска Анита.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1872/98. (9744)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1588/98, на регистарска влошка бр. 1-55516-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Претпријатието за трговија и услуги „ЈУМБО 93“ увоз-извоз ц.о. с.Младо Нагоричане, Куманово.

Претпријатието за трговија и услуги „ЈУМБО 93“ од с.Нагоричане Куманово врши промена на лице за застапување со одлука бр.01-12 од 10.04.1998 год. Поранешен директор беше Митровски Драге, а сега директор на претпријатието е Митровска Лидија без ограничување и го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 15888/98. (9745)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1499/98, на регистарска влошка бр. 1-64874-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, основач и лице на Претпријатието за производство, трговија, транспорт и услуги „ТОРЕЛА“ експорт-импорт ц.о. ул. „Царинска база“ бб Гевгелија.

Новата промена на фирма, гласи: Претпријатие за производство, транспорт и трговија „ТОРА - Т“ д.о.о. ул. „Царинска база“ бб Гевгелија.

Од претпријатието истапува: Рустовски Андон и Костадинов Тошо.

Се брише Ристовски Андон, а се запишува Костадинов Тошко како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1499/98. (9746)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 878/98, на регистарска влошка бр. 1-45760-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, промена на основач, проширување на дејност и промена на директор на Транспортното трговско претпријатие „ДЕЦА - КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Фердо Росомански“ бр.13 а Кавадарци.

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Транспортно трговско производно претпријатие „ДЕЦА - КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. Кавадарци ул. „Единство“ бр.3.

На ден 17.02.1998 год. од претпријатието истапил Цвета Петровиќ, а на истиот ден пристапил Илија Крстев.

Дејности: 050100, 050201, 050301, 110401, 110402, 110403, 110404.

Се брише: Петровиќ Цвета, директор без ограничување.

Се запишува: Крстев Илија, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 878/98. (9747)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1912/98, на регистарска влошка бр. 1-43942-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на ли-

це, промена на основач на Претпријатието за трговија и услуги „СКЕКИ“ п.о. увоз-извоз ул. „Прилепска“ бр.9 Кавадарци.

Кон претпријатието пристапува Темелков Сашко, а истапува Темелков Тодор.

Се брише Темелков Тодор, а се запишува Темелков Сашко како директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1912/98. (9748)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 898/96, на регистарска влошка бр. 1-1200-0-0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, основач, лице на Претпријатието на големо и мало „ОФСЕТ ИМПЕКС“ увоз-извоз, д.о.о., ул. „Дане Крапчев“ бр. 13, Скопје.

Новата промена на фирма на претпријатието гласи: Претпријатие за графички услуги и дизајн „ОФСЕТ-ИМПЕКС“ д.о.о., ул. „Дане Крапчев“ бр. 13, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Живко Костадиновски, а истапува Станковски Димитар.

Се разрешува Станковски Димитар, а се именува Костадиновски Живко - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 898/96. (9957)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1857/98, на регистарска влошка бр. 1-3847-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на правен облик, седиште и зголемување на основачки влог на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЕСКО“ експорт-импорт, ц.о., бул. „Јане Сандански“ бр. 41-4/5, Скопје.

Промена на правен облик и седиште на претпријатието гласи: Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЕСКО“ експорт-импорт, д.о.о., ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15-3/17, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1857/98. (9958)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1833/98, на регистарска влошка бр. 1-31810-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, промет, консалтинг, инжињринг „АРАРАТ“ експорт-импорт, д.о.о., ул. „Васил Горгов“ бр. 24-3/19, Скопје.

На ден 28.04.1998 год. пристапил Горан Поповиќ.

Се брише Поповиќ Вероника - директор, а се запишува Поповиќ Горан - директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1833/98. (9959)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1226/98, на регистарска влошка бр. 1-2731-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Акционерското друштво за мешовита сопственост „ТРГОТЕКСТИЛ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ АД со п.о. во стечај, ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје.

Се брише Александар Јанчевски, а се запишува Лазаревски Тофан како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1226/98. (9960)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6/98, на регистарска влошка бр. 02002113-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговското друштво за трговија на големо и мало „СУПЕР ТРЕЈД“ Сами д.о.о.е.л., бул. „Македонско Косовска Бригада“ бр. 3/20, Скопје.

Основач на друштвото е Рамадановски Сами од Скопје, бул. „Максдонко Косовска бригада“ 3/20.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 012201, 012203, 070240, 060501, 060502, 060503, 080112, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 070310, 070320.

Во прометот со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител без ограничувања е Рамадановски Сами.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6/98. (9961)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1795/98, на регистарска влошка бр. 1-1846-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за промет на големо и мало и извоз-увоз „БО-МИ“ ц.о., ул. „Маршал Тито“ бр. 87, Скопје.

Од функцијата директор се брише Ивановска Ирена.

Се запишува Ивановски Тони од Скопје – овластен за застапување без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1795/98. (9962)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4886/97, на регистарска влошка бр. 1-11299-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и проширување на дејност во внатрешниот трговски промет и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги на големо и мало „ГА-ГИ“ ц.о., експорт-импорт, ул. „525“ -а бр. 26, Скопје.

Се врши промена на фирмата и седиштето па во иднина ќе гласи: Претпријатие за проскирање, инженеринг и трговија „ГАЛИКИНЖЕНЕРИНГ“ ц.о., ул. „Васил Горгов“ бр. 21, Скопје.

Од 8.08.1997 год. од претпријатието истапува Павловски Драган, а пристапуваат Трпев Анче и Трпев Горан од Скопје.

Дејноста се проширува со: 050100, 050201, 060203, 050209, 050301, 060502, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110404, 110401, 110402, 110403, 100101, 100102, 100103, 110903, 110905.

Се брише Павловски Драган – директор без ограничување, а се запишува Трпев Анче – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4886/98. (9963)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 986/98, на регистарска влошка бр. 02002373-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност Друштво за хотелиерство и туризам „ХИТ“ Фершпед д.о.о.е.л. ул. „Октомвриска Револуција“ 66, Скопје.

Дејности: 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 090171, 090179, 090201, 090202, 090209, 110309, 110902, 110909, 120341, 120420, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070126, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070226, 070229, 070250, 070310, 070320, 060503.

Во правниот промет со трети лица „ХИТ“ Фершпед д.о.о.е.л. ул. „Октомвриска Револуција“ 66, Скопје настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Наков Штерјо управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 986/98. (9901)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 28/98, на регистарска влошка бр. 02002304-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги и промет „КОКА 97“ Стерјовски Миомир д.о.о.е.л. увоз-извоз ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 15 Скопје.

Основач: Стерјовски Миомир – управител – одлука за основање и процена на оснивачки влог од 5.01.1998 со изјави.

Дејности: 013022, 013030, 013041, 013042, 013200, 013201, 020121, 020129, 020140, 050209, 050301, 050302, 060502, 060503, 060121, 060602, 080190, 080191, 080201, 090131, 090132, 090171, 070111, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070133, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070222, 070224, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110302, 110303, 110309, 110901, 110905, 110906, 110909, комисиона продажба, консигнациона продажба, застапништво, посредување на изнаоѓање на средства и инвестициона активност, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија.

Овластување: Неограничени овластувања.

Одговорност: Не одговара.

Застапување: Стерјовски Миомир – управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 28/98. (9903)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 373/98, на регистарска влошка бр. 6-02001584-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот поединец Тони Методија Ландов Авто такси „КИКИ“ ул. „Бертранд Расел“ бр. 56 Скопје.

Дејност: 060602.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот.

Ландов Тони е управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 373/98. (9904)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1079/98, на регистарска влошка бр. 02002285-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво за производство, трговија и услуги Шабан и Реџеп „РЕТЕКС“ експорт-импорт, д.о.о. ул. „Градиште“ бр. 37 Скопје.

Основачи: Заировиќ Шабан и Заири Реџеп од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070240, 070250, 070260, 020110, 020121, 060501, 060502, 060503, 080190, 080201, 090201, 090202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909, 011313, 011319, 011320, 011901, 090202, 110109, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110909.

11313, 011319, 011320, 011390, 011722, 011723, 011831, 011832, 012201, 012203, 012310, 012321, 012511, 012512, 012513, 012514, 012515, 012521, 012522, 012524, 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 013021, 070310, 070320, реекспорт, застапување странски фирми, меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските превземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Заировиќ Шабан, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1079/98. (9905)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1026/98, на регистарска влошка бр. 02002231-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот поединец Продавница за текстил конфекција обувки и кожна галантерија „ЕЛЕНА“ ТП Жаклина Иван Копчаровска ул. „Горче Петров“ (Порта Влае) бр. 1 лок. 3 Скопје.

Трговецот поединец е лицето Копчаровска Жаклина од Скопје ул. „Социјалистичка зора“ бр. 5/3-1.

Дејности: 070121, 070122.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец ќе истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица ќе одговара со целокупниот свој имот.

Управител ќе биде лицето Копчаровска Жаклина без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1026/98. (9906)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 548/98, на регистарска влошка бр. 02002315-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „КАНЕЛА“ Ирена Алексковска и др. д.о.о., увоз-извоз, Бул. „Јане Сандански“ бр. 39-3, лок. 2, Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012321, 012323, 012421, 012429, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013200, 013310, 013320, 013400, 013909, 020110, 020140, 020302, 030001, 030002, 030003, 030004, 060103, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070250, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179, 110302, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешниот трговски промет, реекспорт, консигнациони складишта.

Во правниот промет Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Содружници на друштвото се: Алексковска Ирена и Алексковски Љупчо и двајцата од Скопје, ул. „Козле“ бр. 88/4-8.

Лице властено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ирена Алексковска – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 548/98. (9926)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1067/98, на регистарска влошка бр. 02002333-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец водоинсталатер „СИМАКО“ Коле Томислав Синадиновски ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 70/3-8, Скопје.

Основач и управител е Коле Томислав Синадиновски ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 70/3-8, Скопје.

Дејност: 050301 – поставување и поправка на градежни инсталации.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара со целиот свој имот, лично.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1067/98. (9927)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 718/98, на регистарска влошка бр. 6-02001930-000-06, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Алили Сакип Садат „САДАТ – ТАКСИ“ таксист т.п., ул. „Серава“ бр. 115, Скопје.

Основач: Алили Садат од Скопје, ул. „Серава“ бр. 115.

Дејност: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување и потпишување е Алили Садат – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 718/98. (9928)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 16/98, на регистарска влошка бр. 02002309-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Авто такси „ДЕНИС-Г“ Гани Дурак Рушит ул. „Петар Драганов“ бр. 33, Скопје, општина Карпош.

Пријава Трег бр. 16/98 од 9.01.1998 год.

Основач Гани Дурак Рушит од Скопје ул. „Петар Драганов“ бр. 33, општина Карпош.

Дејност: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Со фирмата ќе управува Гани Дурак Рушит – управител.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 16/98. (9929)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1917/98, на регистарска влошка бр. 1-60588-0-0, го запиша во судскиот регистар промената на основач и проширување на дејност во внатрешен трговски промет на Приватното претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало со увоз-извоз „СИЉАН-ТРАНС“ ц.о., ул. „Благој Горев“ бр. 67/33, Велес.

Од 29.04.1998 год. од претпријатието како основач истапува лицето Сиљановски Димче од Велес, а пристапуваат Настова Цветанка и Јанковска Маријана од Велес.

Дејноста на претпријатието се проширува со: 060601, 060602, 060609, 060803, 080121, 080122, 080129, 080129, 080190, 090121, 090131, 090132, 090170, 110309.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1917/98. (9940)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 1825/98, на регистарска влошка бр. 1-21500-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за трговија и услуги „ЗЕК - БООС“ увоз-извоз, д.о.о., ул. „Ленинова“ 66, Велес.

Кон претпријатието пристапува: Претпријатие „ПАН-ПРОМЕТ“ п.о., ул. „Ленинова“ бр. 18, Велес.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1825/98. (9941)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2028/98, на регистарска влошка бр. 1-50482-15-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, Подрачна единица, ул. „Боро Хаџиски“ 66, Струга.

Се брише Ристо Марковски, а се запишува дипл. инж. град. Марин Хаџиевски вршител на должноста директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2028/98. (9942)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 377/98, на регистарска влошка бр. 001304 го запиша во трговскиот регистар претварање на ПП во ДООЕЛ, за градежништво, трговија и услуги, Цемајлоски Мехмед „ПОДГОРКА“ с. Подгорица - Лабуништа, ДООЕЛ - Лабуништа.

Основач: Цемајлоски Мехмед од с. Подгорица - Лабуништа.

Дејности: 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070120, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070310, 070320, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, откуп на земјоделски производи, добиток, живина, шумски плодови и сурова кожа, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција и малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

За обврските настанати во правниот промет према трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Во внатрешниот и во надворешно трговскиот промет друштвото ќе го застапува управителот Цемајлоски Мехмед од с. Подгорица со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 377/98. (9712)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 329/98, на регистарска влошка бр. 001256 го запиша во трговскиот регистар претворање од претпријатие со ПО, во Друштво за внатрешен и надворешен промет, преработки и производство „ПРОКООП“ Љубица Иваноска ДООЕЛ, ул. „Борис Кидрич“ бр. 7, Кичево.

Основна главница: 26.000 ДЕМ во предмети.

Дејности: 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070225, 070229, 070230, 070250, 070260, 110302, 110309, 060501, 060502, 080129, 080190, 110109, 012130, 012141, 012142, 013030, 013041, 013042, 013042, 013043, 013050, 013073, 013099, 013200, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 030003, 070111, 070113, 070125, 070128, 070131, 070150, 070221, 070227, 070240, 070310, 070320.

Друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Управител Љубица Иваноска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 329/98.

(9713)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 50/98, на регистарска влошка бр. 001014 ја запиша во трговскиот регистар промената на Трговско друштво за производство и трговија „ТАМАТЕКС“, Франц Маригген и др. ДОО, ул. „Туристичка“ бр. 85/II, Охрид.

Зголемување на основната главнина на друштвото со влог на предмети - средства по спецификација од страна на вложувачот Франц Маригген од град Мербуш СР Германија, со одлука 0.бр. 1-01/98 од 08.04.1998 година за износ од 2.093.631,50 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 50/98.

(9714)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 979/98, на регистарска влошка бр. 1-14889 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, лице овластено за застапување и проширување на дејност на Претпријатие за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги „ДОМУС“, п.о., ул. „Народни херои“ бр. 4, Битола.

Промена на фирма, седиште, основач, лице овластено за застапување и проширување на дејност на Претпријатие за производство, трговија и услуги „КОМИНОВ КОМПАНИЈА“ увоз-извоз Битола, п.о.

Промена на седиште од Битола ул. „Сремска“ бр. 13 во Битола на ул. „Народни Херои“ бр. 4.

Од претпријатието истапува основачот Незире Коминова и престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење и се брише од судскиот регистар.

Во претпријатието пристапува лицето Златко Стерјов и ќе го застапува претпријатието и во надворешно трговското работење како директор.

Се проширува дејноста на претпријатието уште со: 110401, 110402, 110403, 110404.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 979/98.

(9715)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1131/98, на регистарска влошка бр. 1-19617 ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Претпријатието за промет и услуги „КОКОЛИ“ Д.О. експорт-импорт, ул. „Нова населба Горно Пашино“ бр. 58, Кичево.

Му престанува овластувањето за застапување на лицето Емини Адвија и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешното трговското работење е Сулејмани Афрдита - директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1131/98.

(9716)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1036/98, на регистарска влошка бр. 1-2876 го запиша во судскиот регистар проширување на дејност на Трговското увозно извозно претпријатие „НИМАКС“, со п.о., ул. „Крсте Мисирков“ бр. 5, Охрид.

Дејност: 090129, 011724, 011420, 011413.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1036/98.

(9717)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 351/98, на регистарска влошка бр. 001278 го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за тргови-

ја на мало, Тужароска Стојан Марија „БИБА“ т.п., ул. „Богомилска“ бр. Б-2 3/5, Охрид.

Основач на фирмата е Тужароска Стојан Марија.
Дејности: 070121, 070122.

Овластен потписник е Тужароска Марија со неограничени овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 351/98.
(9682)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 319/98, на регистарска влошка бр. 001246 го запиша во трговскиот регистар основање на доо, Трговско друштво за производство, трговија и услуги – Загорац Владимир и др. „МЕЦИК“ Д.О.О., ул. „Климент Охридски“ бр. 44, Охрид.

Содружници: Загорац Владимир и Настоски Владо со Договор од 14.04.1998 год.

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 013010, 013021, 013022, 013071, 013072, 020140, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070260, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, 070310, 070320, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090179.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Трговското друштво во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото управител – Загорац Владимир.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 319/98.
(9683)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 385/98, на регистарска влошка бр. 001312 го запиша во трговскиот регистар основање на Јавно трговско друштво за занаетчиство, градежништво, производство и услуги Селими Нуи и др. ИУ увоз-извоз с. Франгово, ЈТД, Струга.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070226, 070240, 070250, 070260, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 060502, 080129, 090129, 090123, 090140, 090183, 110909, 070310, 070320, малограничен промет, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, изведуваче на инвестициони работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник: Селими Нуи.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 385/98.
(9684)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1107/98, на регистарска влошка бр. 2-708 го запиша во судскиот регистар основањето на Задруга за промет, увоз-извоз „ГРЕМИ – 3“ со п.о., ул. „Македонски Просветители“ бр. 31-а, Охрид.

Оснивачи: Цветановска Билјана, Филиповски Стојан, Филиповска Билјана.

Овластено лице за застапување е Цветановска Билјана.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 070310, 070320, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет, реекспорт, посредување во прометот на стоки и услуги.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1107/98.
(9685)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 392/98, на регистарска влошка бр. 001319 го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за трговија на мало, Крстески Ѓоко Игор, „ИГОР ПРОМ“, с. Бигор Доленци, Вранештица т.п.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 070132.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува за свое име и за своја сметка.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично.

Овластен потписник Крстески Игор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 392/98.
(9686)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 389/98, на регистарска влошка бр. 001310 го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало, Јовчева Петар Дафина „ПЕГО“ тп, ул. „Јосиф Јосифовски“ 66, Ресен.

Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114, 070132, 070129.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично, со целокупниот свој имот.

Управител: Јовчева Дафина.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 389/98.
(9687)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 349/98, на регистарска влошка бр. 03001083-1-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЈОВЧЕ-ПРОМ“ Тала Василева и др. јтд, с. Јаргулица, општина Подареш.

Дејности: 011949, 012142, 012321, 012201, 012323, 013021, 013030, 013042, 013050, 013099, 013121, 020121, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 090121, 090123, 090124, 090129, 090139, 090201, 090209, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, превоз на патници и стоки во меѓународниот транспорт, застапување на странски фирми, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени

го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Сашко Живко Гичев т.п., Облешеве.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114.

Истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 341/98. (9648)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 985/98, на регистарска влошка бр. 02002395-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство на конфекција и трговија на големо и мало „РУЛА ТЕКСТИЛ“ Апосолос и Агори увоз-извоз, д.о.о., с. Пирева, Валањово.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012634, 020110, 020120, 020121, 020131, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 00129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070230, 070250, 070309, 070310, 070320.

Кика Гулева – управител, Апосолос Стило – управител, Агори Серети – управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 985/98. (9875)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2777/98, на регистарска влошка бр. 6-02001769-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец „ТЕА“ т.п., бутик Вулиќ Бранко Тодорка, ул. „Мито Хаџи Василев Јасини“ бр. 36, Кавадарци.

Дејности: 070121 – трговија на мало со текстил и конфекција, 070122 – трговија на мало со обувки, гума, кожа и пластика.

Управител Вулиќ Бранко Тодорка од Кавадарци, со стан на ул. „Моша Пијаде“ бр. 4/2/21, Кавадарци.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2777/98. (9876)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 726/98, на регистарска влошка бр. 02002296-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец „МУР“ бутик Василков Борис Васил ул. „Благој Горев“ 66 Велес.

Дејности: 070121, 070122, 070132, бижутерија, парфемерија.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – неограничени овластувања.

За обврските сторени спрема трети лица, трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот.

Трговецот поединец ќе го застапува Василков Васил од Велес, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 726/98. (9877)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1106/98, на регистарска влошка бр. 02002344-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Трговија на мало со непрехранбени производи „АНДРИЈАН“ т.п. Бесник Ибраим Беќири ул. „Атанас Илиќ“ бр. 60 Дебар.

Основач: Бесник Беќири од Дебар, ул. „Али Зенгоски“ 36.

Дејности: 070122, 070123, 070129, 070140, 070150.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.

Бесник Беќири – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1106/98. (9878)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 222/98, на регистарска влошка бр. 1-3848-0, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Производно трговското претпријатие на големо и мало „ВЕКО – ИЛ“ увоз-извоз, п.о., ул. „Солидарност“ бр. 9/7, Штип.

Дејноста се проширува со: 011313, 011949, 012202, 012310, 012321, 012322, 012429, 012699, 012909, 013021, 013121, 020140, 050302, 090140, 090150, 090160.

Од Основниот суд во Штип Трег. бр. 222/98. (9606)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 811/98, на регистарска влошка бр. 02002255-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Колонијал ТП „ЖАНИ“ Жаклина Васил Пејкова, ул. „АВНОЈ“ бр. 10, Скопје.

По пријавата бр. 01 од 02.04. 1998 год., како основач се запишува лицето Жаклина Васил Пејкова, од Скопје.

Седиштето на Колонија ТП „ЖАНИ“ Жаклина Васил Пејкова, ул. „АВНОЈ“ бр. 10, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, тутун и други непрехранбени производи (цигари и дневен печат).

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати одговара со целиот имот.

Како управител се запишува Жаклина Пејкова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 811/98. (9842)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1362/98, на регистарска влошка бр. 1-64296-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство промет и услуги „СЕМОС“ компјутери д.о.о. експорт-импорт бул. „К. Ј. Питу“, Скопје.

Од основач истапува Димитар Болиновски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1362/98. (8319)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението Ст. бр. 44/96 од 29.04.1998 година е отворена стечајна постапка над ДОО „Поледелство“ с. Ерцелија Св. Николе.

За стечаен судија е определен Николчо Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е определен Љупчо Михајлов – земјоделски инженер од Св. Николе.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет во 2 примероци.

Се задолжуваат должниците да ги намират своите долгови спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријаваните побарувања се закажува на 23.07.1998 година во 10 часот во сала бр. 3 при овој суд.

Од Основниот суд Штип.

(12593)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст. бр. 375/96 објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ТП „Центар“ од Неготино на 28.04.1998 година.
Од Основниот суд Кавадарци (12451)

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст. бр. 162/97 објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена на ден 6.07.1998 година над стечајниот должник МД „Доич-Мак“ во стечај од Кавадарци.
Од Основниот суд Кавадарци. (12452)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд Струмица по Ст. бр. 96/97 од 28.04.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТП „Интер Балкан“ Струмица, но е одлучено истата да се спроведува од причини што должникот нема имот, поради што стечајната постапка се заклучи.

Доверителите можат да го наоѓаат решението со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд Струмица. (12454)

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението Ст. бр. 46/96 од 03.02.1998 година е отворена стечајна постапка спрема должникот ПТУ „ЕЛЕШНИК“ од Охрид но истата не се спроведува туку е заклучена.
Од Основниот суд во Охрид. (12450)

Основниот суд во Струмица објавува со решение Ст. бр. 129/96 од 04.05.1998 година е отворена стечајна постапка над ППТ „Сончев брег“ с. Ново Коњарево со број на жиро с-ка 41300-601-38323, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и стечајната постапка над ППТ „Сончев брег“ се заклучува.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку овој до Апелациониот суд во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (12453)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1147/97 од 16.02.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало „Вечен дом“ Скопје, ул. „Загребачка“ бр. 16-а ж-с-ка 40100-601-146849.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Елизабета Камењарска Стојановска, Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 57-а, Триангла I вл. IV, тел. 237-937.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 3.09.1998 година во 11 часот, соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1810/97 од 26.05.1998 година, заклучена е стечајната постапка над должникот Трговско претпријатие „Мабела“ Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 109/1-8, ж-с-ка 40120-601-742733.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата во овој суд.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (11859)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 49/96 од 24.VI.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот ПТ на големо и мало „СТАМП“ Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 7/14, ж. с-ка 40100-601-62569.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12434)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението OCC-Ск. Ст. бр. 669/96 од 28.V.1996 година отворена е стечајна постапка над должникот Мешовито претпријатие за трговија „ТР“ од Скопје, ул. „М.Х.Јасним“ бр. 50.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 17.VII.1998 година во 11,00 часот, соба број 46 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12433)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 524/96 од 9.12.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „СТОМА – ПРОЕКТ“ од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 16-3/14, ж-с-ка 40100-601-157566.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодоровска Горка од Скопје, ул. „Душан Тасковик“ бр. 45/52, телефон 264-898.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.09.1998 година во 10,15 часот, во барака 4, соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (11905)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1075/97 од 4.11.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ „СД“ ДОО од Скопје, ул. „Никола Парапунов“ бр. 23-75.

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул. „Крсте Асенов“ бр. 12/1/15, телефон 261-102.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 29.09.1998 година во 8,20 часот, соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (11857)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 363/96 од 24.12.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот П. „ФРА-МЕКС“ ДОО од Скопје, ул. „Ташкентска“ бр. 16.

За стечаен судија е одредена Стевца Чесноска Тањева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Огненовски од Скопје, ул. „4-ти Јули“ бр. 43, телефон 313-718.

Се покануваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 29.09.1998 година во 9 часот, соба број 44 во зградата на Основен суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (11856)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1153/96 од 17.06.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот „Солар – Декор“ Производно трговско претпријатие ДОО Скопје, ул. „376“ бр. 235 со жиро сметка 40100-601-82698.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (11933)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1097/97 од 3.02.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „ВРЕЛА КОМЕРЦ“ од Скопје, с. Моране, ж-с-ка 40100-601-271659.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ратко Капушевски од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 53/1, телефон 111-788.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 3.09.1998 година во 10,50 часот, во барака 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (11913)

Основниот суд во Кичево објавува дека со решението Ст.бр. 43/98 од 12.06.1998 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ОП „СУВЕ-НИР“ од Самоков, број на жиро с-ка 41101-601-2297.

За стечаен управник се одредува лицето Славчо Славевски од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 1/1-22, тел. 331-244.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до

стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со приложени докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник се закажува на 25.09.1998 година со почеток во 11 часот во Основниот суд во Кичево.

Од Основниот суд Кичево. (11957)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 221/98 од 25.06.1998 година, над ПП „БЕЛА – Б“ од Битола, ул. „М. Гинова“ бр. 11/24, со жиро сметка 40300-601-82000 при ЗПП Филијала Битола, со дејност трговија на мало, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (11898)

Основниот суд Кавадарци објавува дека е донесено решение Ст.бр. 110/96 од 30.06.1998 година со кое привремено се запира стечајната постапка над Претпријатието должник ПТП „Таска“ во стечај од Кавадарци, поради отворање на постапка за финансиска и сопственичка трансформација.

Одборот на доверителите да формира управен одбор кој во рок од 60 дена ќе поднесе програма за финансиска и сопственичка трансформација до стечајниот совет, а воедно ќе определи лица на кои ќе им биде доверено организирањето и застапувањето на претпријатието должник.

Од Основниот суд Кавадарци. (11924)

Основниот суд Кавадарци, со решението Ст.бр. 370/96, објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено е заклучена на ден 29.06.1998 година над стечајниот должник ПП „Торнадо Ском“ од Кавадарци, ул. „Браќа Цунови“ бр. 30.

Од Основниот суд Кавадарци. (11925)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решението Ст.бр. 301/97 од 25.05.1998 година, стечајната постапка над должникот ЈП „ИЗВОР“ од Гевгелија, ул. „Димитар Влахов“ бб, е заклучена поради немање средства за формирање на стечајната маса.

Од Основниот суд Гевгелија. (11926)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1565/97 од 5.06.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Никем“ увоз-извоз Скопје, ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 3-а, ж-с-ка 40120-601-69330.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (11838)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 752/98 од 2.07.1998 година е заклучена стечајната постапка над Занаетчиско-изолаторската задруга „ИЗО-СКОПЈЕ“–Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 10, со жиро сметка 40100-601-12601.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата во Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (11987)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 531/97 од 2.07.1998 година е заклучена стечајната постапка над Претпријатието за промет на стоки и услуги, шпедиција и трговија „ИНТЕР-ТРАНЗИТ“ бул. „Јане Сандански“ бр. 92-1-2, Скопје, со жиро сметка 40100-601-28757.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата во Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (11958)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 98/97 од 12.06.1997 година е заклучена стечајната постапка над должникот ТП „НИСИЈА-КОМ“ експорт-импорт од Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 14, со с-ка 40110-601-303244.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Костов Коста од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 266-а, телефон 271-188.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.08.1998 година во 10,20 часот, во барака 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (11956)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1421/96 од 1.06.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало „Санекс Пром“ експорт импорт, с. Љубин – Скопје, со ж-ка 40120-601-284482.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (11960)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 216/98 од 12.06.1998 година, над ПП „Брокат“ Битола, ул. „Кланица“ бр. 12/2, жиро сметка 40300-601-69325, отвори стечајна постапка, но истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12288)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 115/98 од 9.06.1998 година, над ПП „НАТЕ ЦВЕТ“ – Битола, ул. „Т. Паница“ 37 со ж-ска 40300-601-63108, кое се занимава со угостителска дејност – сендвичара, се отвора стечајна постапка, но не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (12290)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на стечајниот совет Ст. бр. 458/97 од 28.04.1998 година е отворена стечајна постапка над ПТП „МАЈЧИН ЖИВОТ“ Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и е одлучено да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на Република Македонија“.

По правосилноста на решението, претпријатието ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (12140)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 220/98 од 01.07.1998 година над ПП „Перитом“ ул. „Никола Русински“ бр. 5 Битола, отвори постапка но не ја спроведе ами заклучи, со жиро сметка 40300-601-34985 при ЗПП Битола.

Од Основниот суд во Битола. (11965)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 128/98 од 26.06.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот „Холдиз Трејд“ ДОО Претпријатие за производство, трговија и услуги, Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 40/2, жиро сметка 40100-601-283139.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (11860)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 45/98 од 16.VI.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие „ИТС-ПРОМ“ експорт-импорт ДОО, Скопје, ул. „Лондонска“ бр. 11-6, ж-с-ка 40120-601-74535.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (11855)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 41/98 од 19.VI.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПТП „АЛБАТРОС“ УНИОН ДОО, Скопје, ТЦ „Буњак-век“ кат 1 а. 22, ж-с-ка: 40100-601-225748.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (119207)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 142/98 од 30.04.1998 година се отвора постапка за ликвидација над Градежното претпријатие „ТЕЛМАК ИНВЕСТ“ ЦО експорт-импорт, Скопје, ул. „Градиште“ бр. 4 и број на жиро сметка 40100-601-78459.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 27.07.1998 година во 8,40 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (11930)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 174/98 од 5.05.1998 година се отвора постапка за ликвидација над Претпријатието за транспорт и трговија „КОНВОЈ“ ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. „Тодор Чангов“ бр. 62 и број на жиро сметка 40100-601-204188.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 28-3/2, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 30.07.1998 година во 8,30 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (11929)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 149/98 од 5.05.1998 година отворена е постапка за ликвидација над ликвидациониот должник Трговско, транспортно претпријатие „ВБ ТРАНСПОРТ“ ДОО експорт-импорт од Скопје, село Арачиново-Скопско, жиро сметка 40110-601-179205.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 07.09.1998 година во 11,00 часот, во барака бр. 4, соба бр. 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (11928)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија "Карма" увоз - извоз д.о.о Скопје“.

Тркалезен печат и штембил под назив: „Спортско друштво "Металург" - Скопје при "Рудници и железарница Скопје "Ракометен клуб Р Ж С“.

Тркалезен печат под наслов: „Претпријатие за промет увоз - извоз Скопје "Телтек" д.о.о.“.

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство трговија и услуги "Ден - го" д.о.о. Скопје“.

Тркалезен печат под назив: „Здружение на граѓани Поречки средби Скопје“.

Тркалезен печат под назив: „Трговско претпријатие "Ар-Комерц" ц.о. - Скопје, с. Арачиново увоз-извоз, Скопје.“

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош на име Асан Сахити, ул. "Средорек" бр.120, Куманово. (12385)

Пасош бр.0642466/95, издаден од УВР - Скопје на име Милиќ Баредин, ул. "Мелничка" бр.46, Скопје.

Пасош бр.0875962/96, издаден од УВР - Скопје на име Насер Демировиќ, бул. "АВНОЈ" бр.78/2-13, Скопје. (12441)

Пасош бр.193460, издаден од УВР - Тетово на име Ракипи Нефаил, с. Рогле, Тетово. (12442)

Пасош бр.0702765/95, издаден од УВР - Скопје на име Марија Антиќ - Васева, ул. "М. Горки" бр.1/4, Скопје. (12445)

Пасош бр.0280915/94, издаден од УВР - Скопје на име Поповски Давор, ул. "Сливовска" бр.26, Скопје.

Пасош бр.131879/93, издаден од УВР - Скопје на име Кариќ Емилија, ул. "В. Комаров" бр.38/3-8, Скопје.

Пасош бр.0433397, издаден од УВР - Скопје на име Драган Шејкероски, бул. "Партизански одреди" бр.47/2-10, Скопје. (12489)

Пасош бр.286717/94, издаден од УВР - Скопје на име Стојменовска, Христина, ул. "Австралиска" бр.37, Скопје

Пасош бр.1027360/97, издаден од УВР - Скопје на име Иса Екрем, ул. "Севастополска" бр.52, Скопје.

Пасош бр.604271/95, издаден од УВР - Скопје на име Рамадани Осман, ул. "3" бр.13, с. Студеничани, Скопје.

Пасош бр.075768, издаден од УВР - Охрид на име Крстаноски Бобан, ул. "Д. Војвода" бр.222-а, Охрид.

Пасош бр.859480 на име Вели Колоња, ул. "Илинденска" бр.206, Битола. (12635)

Пасош бр.0308472, издаден од УВР - Тетово на име Абдиџи Шпреса, с. Порој, Тетово. (12636)

Пасош бр.0308471, издаден од УВР - Тетово на име Абдиџи Букурије, с. Порој, Тетово. (12637)

Пасош бр.0062965, издаден од УВР - Тетово на име Абдиџи Дашмир, с. Порој, Тетово. (12638)

Пасош бр.0308523, издаден од УВР - Тетово на име Абдиџи Зенедије, с. Порој, Тетово. (12639)

Пасош бр.0144766, издаден од УВР - Тетово на име Абдиџи Фатмир, с. Порој, Тетово. (12640)

Пасош бр.417617, издаден од УВР - Струмица на име Петров Георги, ул. "Максим Горки" бр.40/20, Струмица.

Пасош бр.677715 на име Ибраими Шпензије, с. Добридол, Гостивар. (12642)

Пасош бр.341196/94 на име Андреевска Мирјана, ул. "Пролетерска" бр.72/13, Битола. (12645)

Пасош бр.0170853, издаден од ОВР - Радовиш на име Грозданов Дејан, ул. "1-ви Мај" бр.26, Радовиш. (12651)

Пасош на име Неби Шефи с. Озормиште, Тетово.

Пасош бр.824284 на име Фејзули Скендер, с. Добридол, Гостивар. (12653)

Пасош бр.195337 на име Сулејмани Азби, с. Чегране, Гостивар. (12654)

Пасош бр.251055 на име Бекири Надир, с. М. Турчане, Гостивар. (12655)

Пасош бр.043167, издаден од УВР - Кочани на име Николов Љубе, ул. "Гошо Викентиев" бр.42, Кочани.

Пасош бр.754386/95, издаден од УВР - Куманово на име Стојчев Благоја, ул. "Трст" бр.7, Куманово. (12657)

Пасош бр.0769711 на име Марке Шехадин, Дебар. (11883)

Пасош бр.528321, издаден од ОВР - Струга на име Угриноска Марица, с. Вевчани, Струга. (12730)

Чекови од бр.3910110 до 3910119 и од бр.3867756 до 3867753, од тековна сметка бр.87685-72, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовиќ Љубисав, Скопје. (12289)

Чекови од бр.16527277 до 16527280, од тековна сметка бр.46833-32, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Бранимирка Муиќ, Скопје. (12438)

Чекови од бр.3894473 до 3894478, од тековна сметка бр.111284-10, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Биљана Муиќ, Скопје. (12439)

Чекови од бр.4254934 до 4254938 и од бр.2615849 до 2615853, од тековна сметка бр.32253/80, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јаховиќ Сефер, Скопје. (12633)

Работна книшка на име Абдулахи Бурханудин, Скопје

Работна книшка на име Трајановски Мишо, Скопје.

Чековна картичка бр.40558-93 и чекови од бр.16667132 до 16667145, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Димитровски Ацо, с. Иванковци, Велес. (12649)

Чекови од бр.17291298 до 17291300 и броевите 17291286, 17291290 и 17291293, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Стојановска Радица, ул. "Црногорска" бр.10-а, Скопје. (12643)

Чекови на име Цветковиќ Ацо, ул. "Јоско Илиевски" бр.4, Куманово. (12644)
 Чекови од бр.665250 до 665253 и од бр. 683773 до 683777, на име Јордановска Зорица, ул. "Трајко Јованоски" бр.2, Гостивар. (12647)
 Чекови од бр. 17231247 до 17231252, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ристо Кензуревски, с. Вучидол, Скопје. (12648)
 Чекови од бр. 02222487 до 02222492, издадени од Комерцијално-Инвестициона банка - Куманово на име Стојанов Томе, ул. "4" бр.5, с. Карпош, Куманово. (12649)
 Пасош бр.0100056, издаден од УВР - Велес на име Мухајлова Иванка, ул. "Кузаман Јосифовски" бр.29, Скопје. (11902)
 Пасош бр.564663, издаден од УВР - Скопје на име Трајковски Никола ул. "Б.Паровиќ" бр. 66/2-10, Скопје
 Пасош бр.709492/95, издаден од УВР - Скопје на име Коневски Деан, ул. "Д.Беровски" бр. 4 а, Скопје. (11904)
 Пасош бр. 0606314/95, издаден од УВР - Скопје на име Аземи Али, ул. "А. Авдовиќ" бр.16/2, Скопје.
 Пасош бр.0554484/95, издаден од УВР - Скопје на име Јашари Едита, ул. "Гостиварска" бр.28а, Скопје.
 Пасош бр.0727133/95, издаден од УВР - Скопје на име Зекирија Абдулах, ул. "А.Панов - 1" бр.7, Скопје.
 Пасош бр.680823, издаден од УВР - Скопје на име Кајчевски Гоце, ул. "Н. Петров" бр.52, Скопје. (11916)
 Пасош бр.681612/95, издаден од УВР - Скопје на име Ана Петровска, бул. "Илинден" бр. 5/26, Скопје. (11918)
 Пасош бр.788352/95, издаден од УВР - Скопје на име Северцан Широки, ул. "М. Митевски" бр.7/1-15, Скопје.
 Пасош бр.1006603/97, издаден од УВР - Скопје на име Несрет Новобрдалија, ул. "С.Јовановски" бр.12, Скопје. (11922)
 Пасош бр.0678444/95, издаден од УВР - Скопје на име Љубица Ванчевска, ул. "Балчор" бр.8/12, Скопје.
 Пасош бр.0794207/95, издаден од УВР - Скопје на име Драган Ѓорѓијевски, ул. "982" бр.213, с. Идризово, Скопје.
 Пасош бр.538531/94, издаден од УВР - Скопје на име Сали Ремзи, с.Грчец, Скопје.
 Пасош бр.110722/94, издаден од УВР - Куманово на име Мухамед Аслани, ул. "д-р. Ѓар" бр.112, Куманово.
 Пасош бр.0282000, издаден од УВР - Скопје на име Гиновски Андреј, ул. "Партенче Зографски" бр.79, Скопје. (11944)
 Пасош бр.0744050/95, издаден од УВР - Скопје на име Сузана Столеска, ул. "Б. Рајковиќ" бр.25, Скопје.
 Пасош бр. 192484/94, издаден од УВР - Тетово на име Гани Јетмир, с. Боговиње, Тетово. (11949)
 Пасош бр.1094481/98, издаден од УВР - Скопје на име Димитар Ѓорѓиевски, ул. "Тушинска" бр.18, Скопје.
 Пасош бр. 0686500/95, издаден од УВР - Скопје на име Божиновска Јулијана, ул. "С. Ковачевиќ" бр.47/43, Скопје. (11957)
 Пасош бр.042914/93, издаден од УВР - Тетово на име Симоска Гордана, ул. "Б. Тоска" бр.222, Тетово. (11963)
 Пасош бр.0155668/93, издаден од УВР - Скопје на име Нуредини Зекири, с. Грчец, Скопје. (11964)
 Пасош бр.328540/94, издаден од УВР - Скопје на име Сами Јакупи, ул. "З. Љ. Марку" бр.33, Скопје (11985)
 Пасош бр.059340/93, издаден од УВР - Скопје на име Африм Халими, с. Бојане, Скопје. (12029)
 Пасош бр.687735, издаден од УВР - Скопје на име Миланчевиќ Звонимир, ул. "Ф. Розман" бр.8а, Скопје.
 Пасош бр.0156170, издаден од УВР - Скопје на име Јашари Мурат, ул. "А. Попов" бр.1/11, Скопје. (12049)

Пасош бр.0095252, издаден од УВР-Прилеп на име Димоски Илија ул. "Б.Тасковиќ-Ниш" бр.79/18, Прилеп.
 Пасош бр.966897/97, издаден од ОВР - Крушево на име Урим Ибраими, с. Житоше, Крушево. (12054)
 Пасош бр. 922429, издаден од ОВР - Струга на име Камбери Букурије, с. Калишта, Струга. (12055)
 Пасош бр. 253055/94, издаден од УВР - Тетово на име Исмаили Иљаз, с. Каменјане, Тетово. (12056)
 Пасош на име Ѓефтич Ацо, ул. "Доне Божинов" бр.35, Штип. (12061)
 Пасош бр.460170/95 на име Мехмеди Буљент, с. Врапчиште, Гостивар. (12069)
 Пасош бр.341196/94 на име Андреевска Мирјана, ул. "Прилепска" бр. 72/13, Битола. (12083)
 Пасош бр.0582838 на име Ориѓански Љубе, с. Сапотница, Битола. (12105)
 Пасош бр.123039, издаден од УВР - Штип на име Влчев Ангел, ул. "Б.Кидрич" бр.13, Штип. (12109)
 Пасош бр.0951254 на име Илија Руменовски, ул. "Балканска" бр.25, Берово. (12110)
 Пасош бр.104739 на име Мехмеди Емине, с. Каменјане, Тетово. (12111)
 Пасош бр.0735093/95, издаден од УВР - Тетово на име Мифтари Абдула, с. Гургурница, Тетово. (12112)
 Пасош бр.0735093/95, издаден од УВР - Тетово на име Мифтари Абдула, с. Гургурница, Тетово. (12113)
 Пасош бр.0855173, издаден од ОВР - Пробиштип на име Димитровска Даница, ул. "Јордан Стојанов" бр.32 Пробиштип. (12114)
 Пасош бр.416485, издаден од УВР - Струмица на име Јованова Силвана, с. Радичево, Струмица. (12116)
 Пасош бр.222926, издаден од УВР - Струмица на име Ѓасконоје Ристо, ул. "5. Ноември" бр.165, Струмица.
 Пасош бр.673086/95, издаден од УВР - Тетово на име Муртезани Арлинда, Бл.82 ББ/21, Тетово. (12118)
 Пасош бр.0449373, издаден од ГУВР - Скопје на име Глигоров Венко, Скопје. (12119)
 Пасош бр.0216854 на име Фисшта Керим, Дебар.
 Пасош бр.395703, издаден од ОВР - Струга на име Дурмиши Шабан, с. Радолишта, Струга. (12121)
 Пасош бр.0531693 на име Тамани Ариф, Дебар.
 Пасош бр.0769519 на име Машкули Беким, Дебар.
 Пасош бр.0863081, издаден од ОВР - Дебар на име Карамети Кенан, Дебар. (12124)
 Пасош бр.0206567, издаден од УВР - Скопје на име Јованче Иванов, ул. "Алберт Станиќ" бр.32-а, Скопје.
 Пасош бр.0769047 на име Машкули Ејуп, Дебар.
 Пасош бр.0769819 на име Косоврасти Мехмет, Дебар.
 Пасош бр.083903 на име Заиде Љири, Дебар. (12128)
 Пасош бр.406297 на име Мисими Хамит, с. Дебреше, Гостивар. (12129)
 Пасош бр.720632/95, издаден од УВР - Скопје на име Данева Милица, ул. "И.Р. Лола" бр.70/12, Скопје. (12131)
 Пасош бр.627466, издаден од УВР - Скопје на име Љубица Димитровска, бул. "Партизански одреди" бр. 37/1-29, Скопје. (12132)
 Пасош бр.644867, издаден од УВР - Скопје на име Петре Петров, ул. "Р. Кончар" бр.2, Скопје. (12133)
 Пасош бр.1049504/97, издаден од УВР - Скопје на име Зорица Серафимовска, ул. "Козле 10" бр.9, Скопје.
 Пасош бр. 1093907/98, издаден од УВР - Скопје на име Јулија Митревска, ул. "Пехчевска" бр.14/19 а, Скопје. (12171)

Пасош бр.1064475, издаден од УВР - Скопје на име Благоја Цветановски, ул. "Паризански пат" бр.21, Скопје. (12245)

Пасош бр.0425420, издаден од УВР - Велес на име Шакиров Сафет, ул. "1-ва Комуна" бр.1/10, Велес.

Пасош бр.700469/95, издаден од УВР - Скопје на име Зејнеп Селмани, ул. "153" бр.26, Скопје. (12248)

Пасош бр.0680713/95, издаден од УВР - Скопје на име Џуцак Редеп, ул. "А. Авдовик" бр.2/1-2, Скопје.

Пасош бр.0807058, издаден од УВР - Делчево на име Гоцевска Виолета, ул. "М. Тито" бр.1/18, Скопје.

Пасош бр. 0651978, издаден од ОВР - Демир Хисар на име Тасевски Љубен, с. Света, Демир Хисар. (12375)

Пасош бр. 1014319 на име Трајков Боро, ул. "11 Бригада" бр.9, Кавадарци. (12389)

Пасош бр.0235207, издаден од ОВР - Дебар на име Бекири Линдита, ул. "Џавит Уштеленца" бр.18, Дебар.

Пасош бр.425694 на име Чукаров Трајче, ул. "Битолска" бр. 1, Кавадарци. (12413)

Пасош бр. 0773314 на име Аиров Борче, ул. "Гоце Делчев" бр.69 3/7, Кавадарци. (12414)

Пасош бр.597221/95 на име Исмаили Редије, с. Синичане, Тетово. (12415)

Пасош бр.245713 на име Зира Зонели, ул. "И.Л. Рибар" бр.104, Тетово. (12416)

Пасош ул.339606/94 на име Ацковска Наташа, ул. "Димитар Влахов" бр.91-а, Битола. (12417)

Пасош бр.0567159 на име Стеваноски Владимир, ул. "Мице Козар" бр. 72, Прилеп. (12418)

Пасош бр.549424 на име Петрески Ладе, ул. "Слобода" бр.31, Прилеп. (12419)

Пасош бр.528321/95, издаден од ОВР - Струга на име Угриноска Марина, с. Вевчани, Струга. (12420)

Пасош бр.406885 на име Селими Џезми, с. Лаковица, Гостивар. (12421)

Пасош бр.617452, издаден од УВР - Куманово на име Ирена Николовска род. Максимовиќ, с.Ново Село, Куманово. (12422)

Пасош бр.665649 на име Азизи Ридван, ул. "Годе Мендол" бр.70, Куманово. (12423)

Пасош бр.665578/95, издаден од УВР - Куманово на име Бекири Уљуси, с. Черкеско Село, Куманово. (12424)

Пасош бр.666168/95, издаден од УВР - Куманово на име Бекири Сабрије, с. Черкези, Куманово. (12425)

Пасош бр. 987826, издаден од УВР - Струмица на име Бранко Шолев, с. Куклиш, Струмица. (12426)

Пасош бр.122329/94, издаден од УВР - Струмица на име Софче Шолева, с.Куклиш, Струмица. (12427)

Пасош бр.0235207, издаден од ОВР - Дебар на име Бекири Линдита, ул. "Џавит Уштеленца" бр.18, Дебар.

Пасош бр.258321 на име Митко Даскалов, ул. "Народен Фронт" бр.44, Струмица. (12429)

Пасош бр.945023, издаден од УВР - Штип на име Јусинов Џидар, ул. "И.Рибар Лола" бр.124, Штип. (12431)

Пасош бр. 0235133, издаден од ОВР - Дебар на име Исни Клобучишта, ул. "А. Леши" бр. 35. (11878)

Чекови бр. 2692413, 2652414 и 2692421, од тековна сметка бр.125664-35, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ѓорѓевиќ Славица, Скопје. (11897)

Чекови од бр.2187151 до 2187155 и од бр.2183563 до 2183567, од тековна сметка бр.10607-27, издадени од ЈИЕ АД - Куманово на име Ташовски Иван, Скопје.

Чекови од бр.3190519 до 3190524, од тековна сметка бр.69112-12, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Штерјановски Никола, Скопје. (11910)

Чекови од бр.3180681 до 3180689, од тековна сметка бр.18694-84, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановска Даница, Скопје. (11915)

Чекови од бр.3180733332 до 3180739, од тековна сметка бр.68068-52, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мара Ивановска, Скопје. (11938)

Чек бр.1741493, од тековна сметка бр.206995967, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Шиколе Марија, Скопје. (11941)

Чекови од бр. 42661 до 42665 и од бр.43724 до 43738, од тековна сметка бр. 000148/6, издадени од Тутунска банка АД - Скопје на име Ѓаковски Митре, Скопје.

Чекови од бр. 4115812 до 4115818, од тековна сметка бр.115299-65, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јанкоска Бранка, Прилеп. (11986)

Чекови од бр. 3219483 до 3219489, од тековна сметка бр.126165-41, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Блажевска Ленче, Скопје. (12043)

Чекови од бр. 3877731 до 3877742, од тековна сметка бр. 86583-59, издадени од комерцијална банка АД Скопје на име Драган Мишиќ, Скопје. (12046)

Чекови бр. 2184260, 2184261 и 2184269, од тековна сметка бр.4822-83, издадени од Комерцијално-инвестициона банка АД - Куманово на име Павловска Јелена, ул. "Страшко Арсов" б.б. 3/8, Куманово. (12051)

Чекови од бр. 0004128761 до 0004128769, од тековна сметка бр.0069706.12, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Зорица Тасеска, Скопје. (12115)

Чекови од бр.163531 до 163540, од тековна сметка бр.33715/57, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангеловиќ Момир, Скопје. (12144)

Чекови од бр. 3890067 до 3890073, од тековна сметка бр.25462-21, издадени од комерцијална банка АД Скопје на име Бошковска Верица, Скопје. (12176)

Чекови од бр.4112446 и 3974845, од тековна сметка бр.123945-98, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Момировски Стево, Скопје. (12246)

Чекови од бр.14699244 до 14699250 од тековна сметка бр.5058-35, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Љубомир Трошановски, Скопје. (12267)

Чек бр.3405724, од тековна сметка бр.12081133, издаден од Комерцијална банка АД Скопје. (12276)

Чекови бр.3912580, 3912581 и 3912582, од тековна сметка бр.12687255, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алексоска Марија, Скопје. (12287)

Чекови од тековна сметка бр.42865-24, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Олтовски Славе, ул. "Дижонска" бр.25/9, Скопје. (12381)

Работна книшка на име Јашар Екрем, Скопје.

Работна книшка на име Реџеп Идризи, Скопје.

Работна книшка на име Азир Мемеш, Скопје. (11942)

Работна книшка на име Гафури Љазим, Скопје.

Работна книшка на име Борислав Николов, Скопје.

Работна книшка на име Ангеловски Доне, с. Марино, Скопје. (11961)

Работна книшка на име Хисни Халити, Скопје.

Работна книшка на име Цветковски Јован, Скопје.

Работна книшка на име Јаневски Марко, Скопје.

Работна книшка на име Касум Ридван, Скопје.

Работна книшка на име Милошевски Светолик, Скопје. (12271)

Воена книшка, издадена од Прилеп на име Славе Гашковски, Скопје. (11932)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Блажевски Иван, Скопје. (11955)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Стојановски Влатко, Скопје. (12048)

Воена книшка на име Николовски Игор, с. Царев Двор, Ресен. (12050)

Чековна картичка бр. 6780/71, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Арсова Параскева, ул. "Никола Чаулев" бр. 8, Штип. (12052)

Чековна картичка бр. 7436/34, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Читкушев Методије, ул. "Борка Талев" бр. 21, Штип. (12411)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Дрита" с. Рашче - Скопје на име Шеваб Реџепи, Скопје. (11901)

Свидетелство за завршен електротехничар, издадено од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Петровски Димитар, Скопје. (11936)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Г. Делчев" н. Илинден - Скопје на име Ангеловски Доне, Скопје. (11962)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Лирија" с. Грушин - Скопје на име Исмаил Муслиевски, Скопје. (12047)

Свидетелства за V и VI одделение на име Божиновски Дончо, с. Брезница, Македонски Брод. (12066)

Свидетелство за VI одделение, издадено од ОУ "Лирија" - Скопје на име Рамадани Вјолица, Скопје. (12270)

Свидетелство, издадено од УСО "Горче Петров" - Крива Паланка на име Георгиевска Соња, Крива Паланка. (12394)

Индекс бр. 5440, издаден од ПМФ - Скопје на име Младеновски Мирослав, ул. "17 Макед. Бригада" бр. 37, Крива Паланка. (12430)

Диплома, издадена од Технолошки металуршки факултет - Скопје на име Аввад Мансур Никола Елмас Неџад, Скопје. (11919)

ЦЕМ дозвола за камион бр. 0189, издадена од Стопанска комора Р. Македонија - Скопје на име Карго Техно, Гевгелија. (11917)

Престанува со вршење на дејност, издадено од на име ТП "Биг - бен" Адеми Мурсељ, Скопје. (11939)

Даночна картица бр. 4030988141934 со сериски бр. 0008945, издадена од Управа за приходи - Скопје на име Технолошко Металуршки Факултет, Скопје. (12141)

Дозвола за летање на домаќин во авијон бр. 116/0028, издадена од Дирекција за цивилна воздушна пловидба на Македонија - Скопје на име Бобан Крстаноски, ул. "Д. Војвода" бр. 222/9, Охрид. (12266)

Девизна штедна книшка бр. 400-50-01658-6, издадена од Инвест банка АД Скопје на име Стефановиќ Славица, Скопје. (11923)

Чекови бр. 272479, 1491230 и 1517738, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Сивевски Бранко, Штип. (12057)

Чекови од бр. 17291298 до 17291300 и броевите 17291286, 17291290 и 17291293, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Стојановска Радица, ул. "Црногорска" бр. 10-а, Скопје. (12077)

Чекови на име Цветковиќ Ацо, ул. "Јоско Илиевски" бр. 4, Куманово. (12080)

Чекови од бр. 17338342 до 17338361, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Марјан Лавчански, ул. "Кочо Рацин" бр. 20/15, Скопје. (12372)

Чекови од бр. 16276264 до 16276272, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Љубомир Гушевски, ул. "Разловачко Востание" 12/1, Скопје.

Сертификат под бр. 711/07-06-95 и 934/13-06-96 со важност до 13-06-97, издаден од Царинарница - Скопје на име Валерина - шпед, Скопје. (11906)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр 30/98, за пасош бр. 1006546 на име Николов Зоран ул. "Стив Наумов" бр. 60, Струмица се сторнира.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на чл. 25, 26 и 57 од Законот за Трансформација на претпријатијата со општествен капитал АК. "Џумајлија" ДОО со п.о. Лозово објавува:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ

Акциите ги издава АК "Џумајлија" ДОО со п.о. Лозово врз основа на решението на Комисијата на Владата на Р. Македонија бр. 15-230/88 од 11.05.1998 год. ЗТПОК и законот за трансформација на земјоделски претпријатија и задруги со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Предмет на продажба на овој повик се 6.000 акции со попуст во вредност од 600.000 ДЕМ.

И акции без попуст 7.219 акции во вредност од 721.900 ДЕМ.

Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши според моделот откуп на претпријатието во комбинација со претворање на побарувања на доверителите во траен влог.

Право на купување на акции со попуст имаат:

- Работниците во АК "Џумајлија" ДОО со п.о. Лозово кои непрекинато работеле најмалку 2 год. пред донесувањето на одлуката за трансформација на претпријатието.

- Лица на кои им престанал работниот однос во АК "Џумајлија", а кои во него работеле непрекинато 2 год.

- Пензионирани работници кои во АК "Џумајлија" ДОО Лозово непрекинато работеле најмалку 2 год.

- Право на купување на акции со попуст може да се користи еднакратно и тоа само во едно претпријатие.

- Вработените и други лица кои имаат право да купуваат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието.

- Износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

- Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите лица што ќе запишат акции.

- Плаќањето на акции со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс периодот од 2 год. сметано од денот на продажбата.

- Запишувањето на акции со попуст ќе се врши врз основа на писмена изјава од страна на купувачот, во која покрај податоците за купувачот ќе го назначи износот на акциите кои што има намера да ги откупи.

- Понудувачите во затворени пливови ги поднесуваат понудите за откуп на акции без попуст.

- Кога вработен во претпријатието што се откупува, нуди да откупи акции без попуст, во понудата треба да стои назнака „вработен“

- Понудата содржи цени по кои се купуваат акциите и бројот на акциите што се купуваат.

– Под еднакви услови предност имаат вработените.
 – Рокот за запишување на акциите со попуст и поднесување на понуди изнесува 10 дена од објавувањето на повикот.

Поблиски информации во врска со продажбата на акциите со попуст и без попуст можат да се добијат секој работен ден во правната служба на АК Цумајлија од 08 – 14 ч во Лозово.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје

ОБЈАВУВА ПОВИК бр. 02-5615/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Општи одредби

1. Нарачател на повикот е Министерство за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје.

2. Предмет на набавката се услуги за одржување на апликативен и системски софтвер на постојниот информатички систем на Фонд за здравствено осигурување – Скопје, со подрачните служби на Фондот.

3. Спецификација на потребните услуги е дадена во тендер документацијата.

Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 дивизија“ бр. 6 – Скопје, секој работен ден од 10 до 14 часот, откако ќе уплати 1.500,00 денари неповратни средства на жиро сметка: 40100-640-37 на Фонд за здравствено осигурување – Скопје.

4. Право на учество имаат сите правни и физички лица кои подигнале тендерска документација.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки – со отворен повик.

6. Рок на важење на понудата е 90 дена од денот на поднесување на понудата.

Содржина на понудата

1. Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- Опис на понудените услуги,
- Опис за развојот на понудувачот (историјат),
- Цена на услугата за еден месец,
- Начин и услови на плаќање.

Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација:

1. Документ за бонитет од носителот на платниот промет,

2. Доказ за техничката способност:

- Референтна листа на понудувачот – список на извршени слични услуги,
- Кадровска екипираност на понудувачот – посочување на вклучени технички лица (најмалку пет високо-стручни кадри вработени на неопределено работно кај понудувачот) за извршување на наведените услуги, со референтна листа за секој поединечно,

3. Извод од регистрацијата на дејноста,

4. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот,

5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност,

6. Банкарска гаранција во висина од денарска противвредност на 60.000 ДЕМ, сметано по средниот курс на Народна банка на Република Македонија,

7. Предлог на договор за одржување.

Доставување на понудите

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудите да се достават на адреса: Министерство за здравство – Фондот за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 – Скопје, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место место најдоцна до 29.07.1998 година до 10 часот.

Критериуми за избор на најповолен понудувач

Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

- Техничката (кадровска) способност на понудувачот,
- Опис на понудените услуги,
- Цена,
- Начин и услови на плаќање.

Отварање на понудите

Отварањето на понудите ќе се одржи на ден 29.07.1998 год. во 10 часот во просториите на Министерството за здравство – Фонд за здравствено осигурување – Скопје, ул. „50 дивизија“ бр. 6 – Скопје, на трети кат – голема сала.

Претставниците на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да ја предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Завршни одредби

Понудите што ќе бидат предадени по истекување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во јавниот повик и тендер – документацијата, нема да бидат разгледувани.

Секој учесник може да достави само една понуда.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Југотутун“ АД „Мара Димова“ – Кавадарци

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претварање на побарувањата на доверителите во траен влог и продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Нов Белград“ бр. 11 во време од 9 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на АД за трикотажа и конфекција „Киро Фетак“ – Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 27.02.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претприја-

тието согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претварање на побарувањата на доверителите во траен влог и продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „ЈНА“ бр. 18 Куманово во време од 10 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, З.З. „Илинден“ с. Старавина – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Земјоделската задруга не подлежи на трансформација, според Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште, бидејќи во Задругата нема вложено ниту е дадено на управување општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во село Старавина.

(11934)

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец јуни 1998 година во однос на месец мај 1998 година е пониска за 2,7%, а планираната е на нивото од месец мај 1998 година.

2. Исплатата на платите за месец јуни 1998 година во однос на месец мај 1998 година за правните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Насер Зибер, с.р.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македонија го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 1998 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јуни 1998 година во однос на просечните цени на мало во 1997 година изнесува -0,1%

В.д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

990. Закон за задолжување на Република Македонија кај Европската инвестициона банка по договор за кредит	1745
991. Закон за откуп на побарувањата на правните лица од Република Македонија, од Ирак и Кувајт, од страна на Република Македонија	1745
992. Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството	1746
993. Декларација за унапредување на еднаквоста меѓу половите во процесот на одлучувањето	1749
994. Декларација за осуда на нуклеарните проби во Индија и Пакистан	1750
995. Одлука за избор на претседател на Основниот суд во Прилеп	1750
996. Одлука за избор на судии во основните судови во Република Македонија	1750
997. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател и членови на Одборот за Меморијалниот простор во зградата на Собранието на Република Македонија	1751
998. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Општинска аптека – Кочани	1751
999. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Охрид	1751
1000. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација – Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје	1751
1001. Одлука за именување членови на Посебната комисија за изготвување предлог за именување на директор на ООЗТ Институт – РО Медицински факултет – Скопје	1752
1002. Одлука за избор на претседател и членови на Советот за научно-културните средини „Десет дена Крушевска Република“	1752
1003. Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд Скопје II Скопје	1752
1004. Одлука за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија	1752
1005. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	1753
1006. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	1753
1007. Правилник за содржината на документот за бонитет	1753
1008. Правилник за образецот, содржината и постапката за издавање и одземање на службени легитимации на Народниот правобранител, замениците на Народниот правобранител, советниците и овластените работници во Стручната служба на Народниот правобранител	1754
Исправка на Одлуката за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ристо Крле“ – Скопје	1756
Објава за стварната стапка на трошоците на живот за месец јуни 1998 година	1776
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 1998 година	1776